

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 26

5 февруари 2020, среда

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
468. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција на Европската Унија „АЛТЕА“ во Босна и Херцеговина.....	3	472. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во Република Либан.....	4
469. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан.....	3	473. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „Гоце Делчев“.....	5
470. Одлука за испраќање на припадник на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан.....	3	474. Одлука за избор на заменик на главниот државен ревизор на Државниот завод за ревизија.....	5
471. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Северна Македонија за учество во мировната операција на Европската Унија „EUTM RCA“ во Централно Африканската Република.....	4	475. Одлука за избор на член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија.....	5
		476. Одлука за избор на член на Државниот совет за превенција на детско престапништво.....	6
		477. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје.....	6

	Стр.		Стр.
478. Одлука за дополнување на Одлука-та за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија.....	6	491. Програма за изменување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година.....	14
479. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија на Општина Штип.....	7	492. Програма изменување на Програмата за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2020 година.....	16
480. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони.....	7	493. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Словачка.....	16
481. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити.....	8	494. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Унгарија.....	17
482. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Никола Карев“ - Охрид.....	8	495. Решение за престанок на важење на Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија.....	17
483. Решение за разрешување член на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука.....	8	496. Годишен план за мониторинг на резидуи и недозволените супстанции кај живи животни, производи и сировини од животинско потекло за 2020 година.....	17
484. Решение за разрешување од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија-Скопје.....	9	497. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија.....	36
485. Решение за именување заменик-директор на Управата за јавни приходи.....	9	498. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	37
486. Решение за разрешување член на Управниот одбор на ЈУ Центар за образование на возрасните.....	9	499. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија.....	39
487. Решение за изменување на Решението за именување директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија.....	9	500. Одлука за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	41
488. Решение за именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА Скопје.....	10	Огласен дел	1-52
489. Програма за изменување на Програмата за проширена репродукција на шумите за 2020 година.....	10		
490. Програма за капитални субвенции за развој на плански региони во областа на земјоделството и руралниот развој за 2020 година.....	11		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

468.

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА „АЛТЕА“ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

1. За учество во мировната операција на Европската Унија „АЛТЕА“, во Босна и Херцеговина се испраќа 1 (еден) припадник на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата), на позиција на штабен офицер во Команда на ЕУФОР „АЛТЕА“, за период од 6 (шест) месеци, сметано од јуни 2020 година до декември 2020 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт, плати и надоместоци на плати и логистичките трошоци на припадникот на Армијата за учество во мировната операција, ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадникот на Армијата за учество во мировната операција, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Северна Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Северна Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1081/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

469.

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА „ОДЛУЧНА ПОДДРШКА“ ВО ИСЛАМСКАТА РЕПУБЛИКА АВГАНИСТАН

1. За учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан се испраќаат 38 (триесет и осум) припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата) и тоа:

- 25 (дваесет и пет) припадници на Армијата, во Единицата за заштита на силите на Главната оперативна команда во Кабул, за период од 6 (шест) месеци, сметано од јуни 2020 година до декември 2020 година и

- 13 (тринаесет) штабни старешини на Армијата, во Командата за обука, советување и асистирање во Кабул, за период од 6 (шест) месеци сметано од јуни 2020 година до декември 2020 година.

2. Финансиските трошоци за плати и надоместоци на плати на припадниците на Армијата за време на извршувањето на мировната операција, ги обезбедува Министерството за одбрана, а трошоците за транспорт, сместување и исхрана ги обезбедуваат партнерските земји.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата за учество во мировната операција, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Северна Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Северна Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1082/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

470.

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИК НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА „ОДЛУЧНА ПОДДРШКА“ ВО ИСЛАМСКАТА РЕПУБЛИКА АВГАНИСТАН**

1. За учество во мировната операција „Одлучна поддршка“ во Исламската Република Авганистан се испраќа 1 (еден) припадник на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата), на позиција виш советник во структурата на Главната Команда на мисијата во Кабул, за период од 6 (шест) месеци, сметано од јуни 2020 година до декември 2020 година.

2. Финансиските трошоци за плати и надоместоци на плати на припадникот на Армијата за време на извршувањето на мировната операција, ги обезбедува Министерството за одбрана, а трошоците за транспорт, сместување и исхрана ги обезбедуваат партнерските земји.

3. Подготовките и организацијата на припадникот на Армијата за учество во мировната операција, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Северна Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Северна Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1083/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, c.p.

471.

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА „EUTM RCA“ ВО ЦЕНТРАЛНО АФРИКАНСКАТА РЕПУБЛИКА**

1. За учество во мировната операција на Европската Унија „EUTM RCA“, во Централно Африканската Република се испраќаат 2 (два) штабни старешини припадници на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата), за период од 6 (шест) месеци, сметано од јули 2020 година до јануари 2021 година.

2. Финансиските трошоци за транспорт, плати и надоместоци на плати и логистичките трошоци на припадниците на Армијата за учество во мировната операција, ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата за учество во мировната операција, ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Северна Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Северна Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1084/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, c.p.

472.

Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006, 110/2008, 51/11, 151/11 и 215/15), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ПРИПАДНИЦИ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО ВО МИРОВНАТА ОПЕРАЦИЈА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ „УНИФИЛ“ ВО РЕПУБЛИКА ЛИБАН**

1. За учество во мировната операција на Организацијата на Обединетите Нации „УНИФИЛ“ во Командата на здружени наменски сили на Армијата на Република Италија - Сектор „ЗАПАД“ во Република Либан, се испраќаат 2 (два) штабни офицери на Армијата на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Армијата), сметано од мај 2020 до ноември 2020 година.

2. Финансиските трошоци за плати и надоместоци на плати на припадниците на Армијата за време на извршувањето на мировната операција, ги обезбедува Министерството за одбрана, а трошоците за стратегиски транспорт, сместување, исхрана и примарна медицинска заштита ги обезбедува Република Италија.

3. Подготовките и организацијата на припадниците на Армијата за учество во мировната операција ги врши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на учеството во мировната операција, Владата на Република Северна Македонија поднесува извештај пред Собранието на Република Северна Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1085/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

473.

Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот за државните награди, („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

I. Се разрешуваат досегашниот претседател и членовите на Одборот за доделување на државната награда „Гоце Делчев“ и тоа:

- а) претседателот
Академик, Владо Камбовски и
- б) членовите:
 - 1) проф. д-р Елена Јованова Грујоска;
 - 2) Линдита Казими;
 - 3) проф. д-р Александар Климовски;
 - 4) проф. д-р Ѓорѓи Манчески;
 - 5) проф. д-р Грозде Алексовски;
 - 6) проф. д-р Магдалена Пренцова;
 - 7) проф. д-р Василка П. Трневска;
 - 8) проф. д-р Халит Ибраими;
 - 9) проф. д-р Ненад Новковски;
 - 10) проф. д-р Соња Апостолска;
 - 11) проф. д-р Елизабета Ангелова и
 - 12) проф. д-р Насир Бецети.

II. За претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „Гоце Делчев“ се именуваат:

- а) за претседател
Академик Љупчо Коцарев, МАНУ - Скопје и
- б) за членови:
 - 1) проф. д-р Елена Јованова Грујоска, директор на Институтот за македонски јазик, Скопје;
 - 2) проф. д-р Мишо Докмановиќ, Правен факултет, Скопје;
 - 3) проф. д-р Марина Митревска, Филозофски факултет, Скопје;
 - 4) проф. д-р Метуш Сулејмани, ДУТ, Тетово;
 - 5) проф. д-р Радмил Поленаковиќ, Машински факултет, Скопје;
 - 6) проф. д-р Ицко Ѓорговски, Природно - математички факултет, Скопје;

7) проф. д-р Анита Грозданов, Технолошко - металуршки факултет, Скопје;

8) проф. д-р Бешким Зибири, Природно - математички факултет, ДУТ, Тетово;

9) проф. д-р Александар Димовски, Фармацевтски факултет, Скопје;

10) проф. д-р Мишо Христовски, Факултет за земјоделски науки и храна, Скопје;

11) проф. д-р Дијана Никодијевиќ, Медицински факултет, Скопје и

12) проф. д-р Едита Алили, Медицински факултет, ДУТ, Тетово.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1086/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

474.

Врз основа на членот 4 став (3) од Законот за државната ревизија („Службен весник на Република Македонија“ број 66/10, 145/10, 12/14, 43/14, 154/15, 27/16 и 83/18), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК НА ГЛАВНИОТ ДРЖАВЕН РЕВИЗОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

1. За заменик на главниот државен ревизор на Државниот завод за ревизија се избира Орхан Адеми, дипломиран економист од Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1087/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

475.

Врз основа на членот 6 алинеја 5 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 150/2007 и 100/11), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ
ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

I. За член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија се избира

- Арбер Исаку, дипломиран правник од Тетово.

II. Мандатот на избраниот член на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија под точка I. на оваа одлука, почнува да тече од 1 мај 2020 година.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1088/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

476.

Врз основа на членот 154 став (3) алинеја 1 од Законот за правда за децата („Службен весник на Република Македонија“ број 148/13 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 152/19 и 275/19), Собранието на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА ДРЖАВНИОТ СОВЕТ ЗА
ПРЕВЕНЦИЈА НА ДЕТСКО ПРЕСТАПНИШТВО

I. За член на Државниот совет за превенција на детско престапништво се избира

- Валентина Димовска, адвокат од Скопје, преставник од Адвокатската комора на Република Северна Македонија.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1090/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Северна
Македонија,
м-р **Talat Xhaferi**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА

477.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 84/12, 43/14 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ
ДОМ „СКОПЈЕ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест, 80.000 литри Екстра лесно масло ЕЛ-1 потребно за непречено работење на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје.

Член 2

Трошоците за испорака, односно транспортните и манипулативните трошоци за преземање на отстапени нафтени деривати од член 1 од оваа одлука, паѓаат на товар на Државниот студентски дом „Скопје“ - Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-625/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

478.

Врз основа на член 2 став 3 и член 10 од Законот за плата и другите надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.36/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/2010, 97/2010, 162/2010, 11/2012, 145/2012, 170/2013, 139/2014 и 233/2018) Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТАТА НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ КОИ ГИ ИМЕНУВА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Во член 1 од Одлуката за утврдување на коефициенти за пресметување на платата на функционерите кои ги именува Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005, 71/2005, 2/2006, 8/2006, 46/2006, 18/2007, 94/2007, 103/2007, 126/2007, 138/2007, 39/2008, 137/2008, 154/2008, 63/2009, 76/2009, 144/2009, 39/2010, 63/2010, 158/2010, 5/2011, 75/2011, 133/2011, 70/2012, 82/2012, 161/2012, 172/2013, 16/2014, 21/2014, 99/2014, 116/2014, 152/2015, 161/2015, 218/2015, 19/2016, 71/2016, 189/2016, 126/2017, 102/2018, 108/2018, 209/2018 и 234/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.73/2019, 139/2019, 147/2019, 262/2019 и 278/2019), во табелата:

1. По алинејата „Биро за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права-3,2“ се додава нова алинеја која гласи:

- „директор на Инспекторатот за употреба на јазиците – 2,9“

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се применува од 28 декември 2019 година.

Бр. 20 – 1000/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

479.

Врз основа на член 85 став (5) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16, 190/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА ШТИП****Член 1**

Со оваа одлука на Општина Штип се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, на ГП бр.16.18.4.1, кое

претставува: дел од КП.бр. 10371, КО Штип 4, со површина од 1571 м2, градежно неизградено земјиште, дел од КП.бр.9748, КО Штип 4, со површина од 176 м2, градежно неизградено земјиште, дел од КП.бр.9748, КО Штип 4, со површина од 20 м2, градежно неизградено земјиште и дел од КП.бр.9759, КО Штип 4, со површина од 568 м2, градежно неизградено земјиште, запишани во Имотен лист бр.100050 односно со вкупна површина од 2335м2 согласно Извод од Архитектонско урбанистички проект за формирање на градежни парцели ГП.16.18.4.1 и ГП.16.18.4.2 со намена ДЗ, бр.18-264/2 од 16.01.2020 година, заверен со Потврда за заверка на општина Штип бр.18-223/3 од 15.01.2020 година, за изградба на објект со намена ДЗ-спорт и рекреација.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1149/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

480.

Врз основа на член 19 од Законот за технолошки индустриски развојни зони („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2007, 103/2008, 130/2008, 139/2009, 156/2010, 127/2012, 41/2014, 72/2015, 129/2015, 173/2015, 192/2015, 217/2015, 30/2016 и 83/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, предложени од корисниците на технолошките индустриски развојни зони, поради истек на мандатот се разрешуваат:

- Владо Савевски
- Мирјана Ранчанов и
- Светислав Смилков.

2. За членови на Управниот одбор на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони, предложени од корисниците на технолошките индустриски развојни зони се именуваат:

- Надица Младеновска-Крцкоска
- Сузана Клачевска и
- Марко Морхард.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 40/2
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

481.

Врз основа на член 12 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2000, 29/2002, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2002, 49/2003, 81/2008, 158/2010, 43/2014 15/2015, 153/2015, 27/2016 и 83/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ

1. Ивана Станковиќ се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити.

2. За член на Управниот одбор на Фондот за осигурување на депозити се именува Магдалена Симоновска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 98/2
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

482.

Врз основа на член 34 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/2013, 30/2013, 120/2013, 41/2014, 146/2015, 30/2016, 178/2016, 64/2018, 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ 124/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР – ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОСНОВАЧОТ НА ДРЖАВНИОТ СТУДЕНТСКИ ДОМ „НИКОЛА КАРЕВ“ - ОХРИД

1. Од должноста членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Никола Карев“ - Охрид, се разрешуваат:

- Марко Јовчевски
- Изабела Пиперкоска
- Дарко Велјаноски.

2. За членови на Управниот одбор – претставници на основачот на Државниот студентски дом „Никола Карев“ - Охрид, се именуваат:

- Марко Јовчевски
- Атина Маркоска
- Димитар Николовски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 103/2
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

483.

Врз основа на член 34 од Законот за стручно образование и обука („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011, 24/2013, 137/2013, 41/2014 и 145/2015 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 275/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

1. Адријана Исахи Палоши се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Центарот за стручно образование и обука, поради постоење состојба на судир на интереси.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 187/2
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

484.

Врз основа на член 102 став 1 точка 3 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 4/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/20, 37/20 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019, 180/2019 и 275/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР-ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА-СКОПЈЕ**

1. Даница Поповиќ-Миневска се разрешува од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија-Скопје, поради постоење состојба на судир на интереси.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 248/2
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

485.

Врз основа на член 10 и член 11 од Законот за Управата за јавни приходи („Службен весник на Република Македонија“ бр.43/2014, 61/2015, 27/2016, 35/2018, 83/2018 и 7/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ**

1. За заменик-директор на Управата за јавни приходи, орган во состав на Министерството за финансии, за период од четири години се именува Ремзи Абдулахи, досегашен вршител на должноста заменик-директор на Управата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 998/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

486.

Врз основа на член 38 од Законот за образование на возрасните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014, 144/2014, 146/2015, 30/2016 и 64/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИТЕ**

1. Мевљане Зулфиќари се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавната установа Центар за образование на возрасните, поради постоење состојба на судир на интереси.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 1001/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

487.

Врз основа на член 17-а став 2 алинеја 2 и член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019 и 110/2019) а во врска со член 6 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019), член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА АФИРМИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРАТА НА ПРИПАДНИЦИТЕ НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Решението за именување директор на Управата за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во Република Македонија, бр. 24-3168/1 од 13 март 2018 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/2019), се врши измена така што во точка 1 од решението зборовите: „орган во состав на Министерството за култура“ се заменуваат со зборовите: „орган во состав на Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците“.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 1002/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

488.

Врз основа на член 13 од Законот за основање на јавно претпријатие македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998, 98/2000 и 48/2009 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/2019 и 152/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 28 јануари 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА СКОПЈЕ

1. Даниела Велковска се именува за член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 1005/1
28 јануари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

489.

Врз основа на член 96 од Законот за шумите („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13, 147/13, 43/14, 160/14, 33/15, 44/15, 147/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА

I

Во Програмата за проширена репродукција на шумите за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.277/19), во делот II, во табелата, во точка 1 износот „15.600.000,00“ се заменува со износот „12.675.000,00“.

Во „Вкупно“ износот „15.600.000,00“ се заменува со износот „12.675.000,00“.

II

Во делот III во ставот 1 во воведната реченица износот „15.600.000,00“ се заменува со износот „12.675.000,00“.

Табелата се менува и гласи:

Ред. бр.	Вид на работа / мерка	Извршител	Количина и единична мерка	Цена по единична мерка (денари)	Износ (денари)
1.	Попушување на големи и ерозивни земјишта во државна сопственост	ЈП „Национални шуми“	70,00 ха	85.000,00	5.950.000,00
2.	Отстранување на последиците од шумски пожари на површина над 50 ха во рамките на една шумско стопанска единица преку вештачка обнова	ЈП „Национални шуми“	59,25 ха	100.000,00	5.925.000,00
3.	Превентивна заштита на шумите и шумските култури преку организирана Извештајно дијагнозно прогнозна служба (ИДП служба)	Шумарски факултет - Скопје	/	/	800.000,00
Вкупно:					12.675.000,00

Ставот 2 се менува и гласи:

„Попушување на големи и ерозивни земјишта со садници од точка 1 од табелата ќе се врши првенствено на локации со поголеми површини и кои се во состав или во непосредна близина на постоечките шуми.“

Ставот 5 се менува и гласи:

„Заштита на шумите и шумските култури од растителни болести и штетници од точка 3 од табелата, ќе се врши со превентивна заштита на шумите и шумските култури од потенцијални штетници кои можат да загрозат поголеми шумски простори, организирана преку Извештајно дијагнозно прогнозната служба (ИДП служба) за шумите во Република Северна Македонија. Шумарскиот факултет-Скопје до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како извршител на работите, ќе достави Извештај за здравствената состојба на шумите во Република Северна Македонија за 2020 година, со предлог мерки.“

III

Во делот IV ставот 2 се менува и гласи:

„Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на извршителите на работите од точка 3 од табелата, за вршење на теренски увиди на локалитетите на цела територија на Република Северна Македонија за следење на здравствената состојба на шумите и шумските култури од болести и штетници, ќе им исплати аванс во висина од 30% од утврдената сума по потпишување на договорите.“

IV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1191/1 Претседател на Владата
4 февруари 2020 година на Република Северна Македонија,
Скопје **Оливер Спасовски, с.р.**

490.

Врз основа на член 29 став (1) од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.265/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА КАПИТАЛНИ СУБВЕНЦИИ ЗА РАЗВОЈ НА
ПЛАНСКИ РЕГИОНИ ВО ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛ-
СТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2020 ГОДИНА

I

(1) Со оваа програма ќе се реализираат активности за поддршка на плански региони со цел имплементација на проекти за подобрување на пристапот до обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска дејност.

(2) Средствата за реализација на оваа програма се утврдени согласно Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.265/19), раздел 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, програма 3 - Земјоделство и рурален развој, потпрограма 30 Земјоделство, ставка 489 – Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации во износ од 10.000.000,00 денари.

II

Средствата од дел I на оваа програма во износ од 10.000.000,00 денари ќе се користат за реализација на активности за поддршка на плански региони со цел имплементација на проекти за подобрување на пристапот до обработливи површини во подрачја на интензивна земјоделска дејност.

III

Корисници на средствата од дел II на оваа програма се центрите за развој на планските региони на територијата на Република Северна Македонија, регистрирани согласно Законот за рамномерен регионален развој.

IV

(1) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе објави Јавен повик за доставување на предлог-проекти во областа на земјоделството и руралниот развој кои ќе ја подобрат руралната инфраструктура, а на кој ќе можат да се поднесуваат барања за финансирање најдоцна до 25 февруари 2020 година.

(2) Максималниот износ на поддршката по корисник е 2.000.000,00 денари од вредноста на прифатливите трошоци на проектот.

(3) Прифатливи трошоци се трошоците за изведба и надзор за проекти кои ќе имаат за цел подобрување на патната инфраструктура во подрачјата со земјоделска дејност и обработливи површини.

(4) Предлог-проектите се прифаќаат додека не се исцрпат целосно средствата од програмата.

(5) Еден корисник може да поднесе само едно барање за користење на средства од оваа програма.

(6) За учество по јавниот повик барателот треба да поднесе до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство:

- Барање за финансирање на проекти кои се опфатени со оваа програма;

- Предлог-проект со детална анализа, при што доколку има повеќе предлог-проекти тие треба да се означат со редослед за приоритет на финансирање;

- Финансиски план и рок на имплементација на проектот, и

- Тековна состојба на барателот од Централен Регистар на Република Северна Македонија.

(7) Барањето за финансирање на проекти од областа на земјоделството и руралниот развој може да се обезбеди преку интернет страницата на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство: www.mzsv.gov.mk

(8) Целокупната документација од ставот (6) на овој дел се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од страна на одговорното лице на барателот.

(9) Формата и содржината на Барањето за финансирање на проекти од областа на земјоделството и руралниот развој се дадени во Прилог кој е составен дел на оваа програма.

V

(1) За спроведување на Јавниот повик за доставување на предлог-проекти од областа на земјоделството и руралниот развој, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство формира Комисија, која ќе биде

составена од три члена и нивни заменици од редот на вработените во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(2) Изборот на корисници ќе се реализира врз основа на следните критериуми за бодирање на доставените проекти и тоа:

- Учество на планскиот регион во креирањето на вкупната бруто-додадена вредност во земјоделството на Република Северна Македонија, согласно последните статистички податоци на Регионални сметки во земјоделството на Државниот завод за статистика ќе се бодира на следниот начин:

Процент (%) на учество	Бод
На секој 1%	1

- Реализацијата на проектот да врзува што поголема земјоделска површина изразена во хектари (ha) ќе се бодира на следниот начин:

Површина во хектари	Бод	Максимален бодови
На секој 20 хектари	1	30

- Процент на учество во државната помош за рамномерен регионален развој на планскиот регион, согласно податоците од Одлуката за класификација на планските региони според степенот на развиеноста за период од 2018 до 2023 година („Службен весник на Република Македонија“ 234/18) ќе се бодира на следниот начин:

Плански Регион	Учество во државната помош за рамномерен регионален развој (во %)	Бод
Скопски	7,2%	6
Југо-источен	11,1%	8
Источен	11,3%	10
Пелагониски	11,9%	12
Полошки	13,2%	14
Југо-западен	13,3%	16
Вардарски	14,7%	18
Северо-источен	17,3%	20

(3) Комисијата од став (1) на овој дел по пристигнувањето на сите барања доставени за времетраење на Јавниот повик, со записник ќе го утврдат точниот број на пристигнати барања и ќе изготви Листа на баратели кои имаат уредна и комплетна документација. По извршената евалуација на пристигнатите предлог-проекти Комисијата ќе изготви Записник за евалуација, рангирање и избор и извештај за избор на одобрени проекти, согласно критериумите од став (2) на овој дел.

(4) Барателите кои не доставиле уредна и комплетна документација нема да бидат утврдени во Листата на баратели.

(5) По извршениот избор на баратели кои ќе бидат финансирани од оваа програма, истите ќе бидат извес-тени по писмен пат за денот на потпишување на Договор за финансирање кој ќе се склучи помеѓу корисникот на средствата и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

(6) Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство однапред целосно ќе ги исплати одобрените средства согласно договорот за финансирање.

(7) Избраните корисници на средства (центрите за развој на планските региони) треба да започнат постапка за јавна набавка за избор на најповолен изведувач на работите предвидени во проектот и надзор над истиот.

(8) Корисниците на средства со изведбата истовремено треба да изберат и најповолен понудувач за надзор над работите.

(9) Одобрените проекти треба да се реализираат од корисниците во рок од 12 месеци од денот на потпишување на Договорот за финансирање.

(10) Корисниците на средствата на крајот на имплементацијата на проектот треба да поднесат комплетен финансиски и наративен извештај, најдоцна 15 дена по крајниот рок за имплементација на проектот. Доколку корисниците на средствата не постапат согласно Договорот за финансирање, добиените средства ги враќаат во буџетот на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на начин утврден со Договорот за финансирање.

VI

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, заклучно со 31.12.2021 година ќе достави извештај со финансиски показатели за реализација на оваа програма.

VII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1217/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

БАРАЊЕ
за финансирање на проекти од областа на земјоделството и руралниот развој

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ И АПЛИКАНТОТ

НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ: _____

ОБЛАСТ И ПОТЕСНО ПОДРАЧЈЕ НА
ПРОЕКТОТ: _____

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕДЛАГАЧОТ/ АПЛИКАНТОТ

НАЗИВ НА АПЛИКАНТОТ: _____

ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ:

Адреса:

Телефон / факс: _____ Емаил: _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ НА ПРОЕКТОТ

Име и презиме Потпис

ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ – ПАРТНЕРИ ВО
ПРОЕКТОТ: _____

ДАТУМ НА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ: _____ МП

491.

Врз основа на член 30 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19) и член 7 ставови (3) и (4) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16, 74/17, 83/18, 27/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19, 244/19 и 275/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

ПРОГРАМА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ
ЗА 2020 ГОДИНА****I**

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 278/19 и 13/20) во делот II став (2) табелата се менува и гласи:

1. Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој		188.900.000
1.1	Организирање и спроведување на манифестации и саеми за промоција на земјоделски производи во Република Северна Македонија	58.760.000
1.2	Учество на саемски манифестации и саеми на земјоделски производители и преработувачи вон Република Северна Македонија	
1.3	Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи	11.240.000
	трошоци за амбалажа на преработени земјоделски производи (вино, преработки од зеленчук и ориз во пакување)	500.000
	трошоци за воведување на заштитени ознаки за квалитет на земјоделски и преработени производи	1.500.000
	трошоци за воспоставување и работа на унифицирани и специјализирани продавници за продажба на органска храна	5.000.000
	трошоци за учество на меѓународни и регионални натпревари за вино на кои е освоена специјализирана награда, златен и сребрен медал	3.000.000
	трошоци за организирање на трговски, студиски, медиумски посети во Република Северна Македонија за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи	620.000
	закуп на медиумски простор за објава на статии за македонски производи во странски специјализирани списанија за храна и вино	620.000
1.4	Изработка и публикување на едукативни, информативни, научни, пропагандни и стручни материјали, публикации и списанија	500.000
1.5	Спроведување на истражувања, изработка на анализи, предлог-проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој	1.400.000
1.6	Инвестициони вложувања за воспоставување на научно демонстративни примери	3.000.000
1.7	Воспоставување и спроведување на иновативни практики	2.000.000
1.8	Други трошоци и инвестициони вложувања за воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој	112.000.000
	трошоци за воспоставување и одржување на регистри и бази на податоци кои ги води министерството	30.000.000
	агрометеоролошки мониторинг станици вклучително и софтверски алатки за обработка и анализирање на добиени податоци	14.500.000
	услуги за авионски засејување на облаците за превенција од природни непогоди и неповолни климатски настани врз земјоделски посеви	67.500.000
2.	Субвенционирање на каматна стапка	17.500.000
3.	Поддршка за воспоставување и активности на националната рурална мрежа	1.000.000
ВКУПНО ЗА МЕРКИ ЗА ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ		207.400.000

II

Во делот IX во ставот (9) износот „360.000.000“ се заменува со износот „335.000.000“.

III

Во делот XXI во ставот (2) износот „15.000.000“ се заменува со износот „17.500.000“.

IV

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1231/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

492.

Врз основа на член 7 став (5) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 4 февруари 2020 година, донесе

**ПРОГРАМА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ И
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОВСТВОТО И ЗА ОДГЛЕДУ-
ВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДИВЕЧОТ ПОД ЗАШТИТА
ВО РЕПРОЦЕНТРИТЕ ЗА 2020 ГОДИНА**

I

Во програмата за развој и унапредување на ловството и за одгледување и заштита на дивечот под заштита во репроцентрите за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19) делот II се менува и гласи:

„За извршување на активностите од дел I на оваа програма, предвидени се средства во Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година, раздел 14001 - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, Програма 2-Шумарство, Потпрограма 20-Шумарство, Ставка 485 – Вложувања и нефинансиски средства, во износ од 5.325.000,00 денари.

Дел од средствата од ставот 1 на овој дел во износ од 1.200.000,00 денари ќе се користи за следните работи/мерки:

ВИДНА МЕРКА	КРИТЕРИУМ И ВИСИНА НА ПОДДРШКА	ВКУПНО ИЗДВОЕНИ СРЕДСТВА
Финансиска поддршка за развој и унапредување на ловството		
Исполнување на обврските на Владата на Република Северна Македонија за управување на државните ловишта Лешница, Полаки, Јасен и Јасен I		
А. Финансирање на трошоци за храна на дивечот	Критериум: - <i>потпишан договор за управување со дивечот во ловиште</i> Висина на поддршка: <i>50% од трошоците</i>	1.200.000,00
Б. Финансирање на трошоци за изградба на ловнотехнички објекти (хранлишта, солништа, поилништа и др.).	Критериум: - <i>потпишан договор за управување со дивечот во ловиште</i> Висина на поддршка: <i>50% од трошоците</i>	
ВКУПНО:		1.200.000,00

Дел од средствата од став 1 од овој дел во износ од 4.125.000,00 денари ќе се искористи за исплата на заостанати обврски кон Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменско подрачје „Јасен“ – Скопје“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-1237/1
4 февруари 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО**

493.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА
НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И
НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ
НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО
ОД РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА**

Член 1

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Словачка („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 17/20), во членот 1 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во Република Словачка:

- Нитра/Nitra,
- Кадца/Cadca,
- Трнава/Trnava и
- Приевидза/Prievidza.“.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-221/2
31 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

494.

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Северна Македонија по потекло од Република Унгарија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 17/20), во членот 1 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Северна Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во Република Унгарија:

- Комаром-Естергом/Komarom-Esztergom и
- Хајду-Бихар/Hajdu-Bihar.“.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-222/2
31 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

495.

Врз основа на член 55 став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 110/19), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ И ТРАНЗИТ НА ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ, КАКО И ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВИНА И ДИВИ ПТИЦИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со ова решение престанува да важи Решението за забрана на увоз и транзит на живина и диви птици, како и производи и нуспроизводи од живина и диви птици заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 183/14, 200/14, 17/15, 35/15, 123/15, 126/15, 132/15, 224/15 и 49/16).

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-382/1
31 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

496.

Врз основа на член 71 став (2) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

**ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА МОНИТОРИНГ НА РЕЗИДУИ И НЕДОЗВОЛЕНИ
СУПСТАНЦИИ КАЈ ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ
И СУРОВИНИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО
ЗА 2020 ГОДИНА**

Член 1

Со овој план се утврдува мониторинг на резидуи и недозволености супстанции кај живи животни, производи и сировини од животинско потекло за 2020 година.

Член 2

Начинот на вршење на мониторинг на присуство на резидуи и контаминанти во живи животни и храна од животинско потекло се врши во согласност со Глава II од Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминанти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозво-

лени супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволен супстанции (*1).

Начинот на вршење на постапките за мониторинг на резидуи и недозволен супстанции се врши во согласност со Глава III од Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволен супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволен супстанции (*1).

Член 3

Селекцијата на фармаколошки активни супстанции кои ќе бидат вклучени во овој план, се врши согласно:

- Прилог I од Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминенти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволен супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволен супстанции (*1);

- Листата на фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина (*2);

- Списокот на ветеринарно - медицински препарати за кои е дадено решение за одобрение за ставање во промет;

- Решението за забрана за производство, увоз, поседување, продажба, снабдување и/или употреба на одредени видови ветеринарно - медицински препарати;

- Правилникот за општите барања за безбедност на храната;

- Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти (*3);

- Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната (*4) и

- Правилникот за условите за ставање во промет на медицирана храна за животни, формата и содржината на ветеринарниот рецепт за медицирана храна за животни и начинот на негово издавање (*5).

Член 4

Храната од животинско потекло не се употребува доколку се детектираат супстанциите кои се забранети за производство, увоз, поседување, продажба, снабдување и употреба на ветеринарно - медицинските препарати наменети за апликација кај фармските животни за производство на производи за исхрана на луѓето и аквакултурата дадени во Решението за забрана за про-

изводство, увоз, поседување, продажба, снабдување и/или употреба на одредени видови ветеринарно - медицински препарати и член 26 став 2 од Правилникот за општите барања за безбедност на храната.

При спроведувањето на овој план, максимално дозволените нивоа на одредени супстанции (пестициди, микотоксини, тешки метали и други контаминенти) кои се дозволени да се детектираат во земените примероци се дадени во Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти (*3) и Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната (*4).

Член 5

Овој план се спроведува во текот на целата година од страна на официјалните ветеринари во секоја подрачна единица на месечно ниво преку доставување на работен налог за земање на мостри предвидени со овој план во однос на бројот на примероци и видот на испитувања кои се предвидени со овој план. Мострирањето се врши во променливи интервали распоредени во текот на целата година во фарми, кланици, млекарници, објекти за преработка на риба и центри за собирање и пакување на јајца. Земајќи го во предвид сезонското колење на овци и јагниња, сезонското производство на овчо и козјо млеко, сезонскиот период на производство на мед и сезоната на дозволен лов во однос на мострирањето на дивеч, истото се врши во согласност со неговиот сезонски карактер на производство.

Член 6

Лабораториските испитувања предвидени со овој план ги врши овластена лабораторија од страна на директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство.

Член 7

Резидуите или групите на супстанции кои се испитуваат според видот на животното, храната за исхрана на животните, вклучувајќи ја и водата за поење и производите од животинско потекло се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на овој план.

Член 8

Бројот на мостри кои е предвидено да се земат според видот на животното, храната за исхрана на животните, вклучувајќи ја и водата за поење и производите од животинско потекло, по групи на супстанции се дадени во Прилог 2, кој е составен дел на овој план.

Член 9

Минималната количина на примерок која е потребна за испитување на супстанциите по категории на животни и животински производи, предвидени со овој план е следната:

Категорија	Група на супстанција	Озн ака	Фарма	Кланица
ГОВЕДА	Стилбени, нивни деривати, соли и естри	A1	урина – 50мл	урина – 50мл
	Антитироидни супстанции	A2	урина – 50мл	урина – 50мл
	Стероиди	A3	урина – 50мл	урина – 50мл
	Кисели лактони на резолин и зеранол	A4	урина – 50мл	урина – 50мл
	Бета-агонисти	A5	урина – 50мл доб. храна – 2кг	урина – 50мл
	Амфениколи, нитрофурани, нитромидазоли	A6	урина – 50мл	мускул – 300гр црн дроб – 300гр
	Антибактериски супстанции	B1		бубрег – 300гр мускул – 300гр
	Антихелминтици	B2a		црн дроб – 300гр
	Кокцидиостатици	B2b		мускул – 300гр
	Карбамати и пиретроиди	B2c		црн дроб – 300гр
	Седативи	B2d		бубрег – 300гр
	Нестероидни антивоспалителни лекови	B2e		мускул – 300гр
	Други фармаколошки супстанции	B2f		мускул – 300гр
	Органохлорни соединенија	B3a		масно ткиво – 300гр
	Диоксини	B3a		масно ткиво – 300гр
	Органофосфорни соединенија	B3b		црн дроб – 300гр мускул – 300гр
	Хемиски елементи	B3c	доб. храна – 2кг (* во случај на незадоволителен наод од тестирање)	црн дроб – 300гр
	Микотоксини	B3d	доб. храна – 2кг	црн дроб – 300гр
	Други	B3f		мускул – 300гр

Категорија	Група на супстанција	Озн ака	Фарма	Кланица
ОВЦИ / КОЗИ	Стилбени, нивни деривати, соли и естри	A1		урина – 50мл
	Антитироидни супстанции	A2		урина – 50мл
	Стероиди	A3		урина – 50мл
	Кисели лактони на резолин и зеранол	A4		урина – 50мл
	Бета-агонисти	A5		урина – 50мл
	Амфениколи, нитрофурани, нитромидазоли	A6		мускул – 300гр црн дроб – 300гр
	Антибактериски супстанции	B1		бубрег – 300гр мускул – 300гр
	Антихелминтици	B2a		црн дроб – 300гр
	Кокцидиостатици	B2b		мускул – 300гр
	Карбамати и пиретроиди	B2c		црн дроб – 300гр
	Седативи	B2d		бубрег – 300гр
	Нестероидни антивоспалителни лекови	B2e		урина – 50мл
	Други фармаколошки супстанции	B2f		мускул – 300гр
	Органохлорни соединенија	B3a		масно ткиво – 300гр
	Диоксини	B3a		масно ткиво – 300гр
	Органофосфорни соединенија	B3b		црн дроб – 300гр мускул – 300гр
	Хемиски елементи	B3c	доб. храна – 2кг (* во случај на незадоволителен наод од тестирање)	црн дроб – 300гр
	Микотоксини	B3d		црн дроб – 300гр
	Други	B3f		мускул – 300гр

Категорија	Група на супстанција	Ознака	Фарма	Кланица
СВИЊИ	Стилбени, нивни деривати, соли и естри	A1		урина – 50мл
	Антитироидни супстанции	A2		урина – 50мл
	Стероиди	A3		урина – 50мл
	Кисели лактони на резолин и зеранол	A4		урина – 50мл
	Бета-агонисти	A5	доб. храна – 2кг вода – 2л	урина – 50мл
	Амфениколи, нитрофурани, нитромидазоли	A6		мускул – 300гр црн дроб – 300гр
	Антибактериски супстанции	B1		бубрег – 300гр мускул – 300гр
	Антихелминтици	B2a		црн дроб – 300гр
	Кокцидиостатици	B2b		мускул – 300гр
	Карбамати и пиретроиди	B2c		црн дроб – 300гр
	Седативи	B2d		бубрег – 300гр
	Нестероидни антивоспалителни лекови	B2e		мускул – 300гр
	Други фармаколошки супстанции	B2f		мускул – 300гр
	Органохлорни соединенија	B3a		масно ткиво – 300гр
	Диоксини	B3a		масно ткиво – 300гр
	Органофосфорни соединенија	B3b		црн дроб – 300гр мускул – 300гр
	Хемиски елементи	B3c	доб. храна – 2кг (* во случај на незадоволителен наод од тестирање)	црн дроб – 300гр
	Микотоксини	B3d		црн дроб – 300гр
	Други	B3f		мускул – 300гр

Категорија	Група на супстанција	Ознака	Фарма	Кланица
ЖИВИНА	Стилбени, нивни деривати, соли и естри	A1		црн дроб - 300гр (5-15 парчиња – збирен примерок)
	Стероиди	A3		мускул – цела птица
	Кисели лактони на резолин и зеранол	A4		мускул – цела птица
	Бета-агонисти	A5	доб. храна – 2кг вода – 2л	мускул – цела птица
	Амфениколи, нитрофурани, нитромидазоли	A6		мускул – цела птица црн дроб - 300гр (5-15 парчиња – збирен примерок)
	Антибактериски супстанции	B1		мускул – цела птица бубрег - 300гр (50 парчиња – збирен примерок)
	Антихелминтици	B2a		црн дроб - 300гр (30-40 парчиња – збирен примерок)
	Кокцидиостатици	B2b		мускул – цела птица
	Карбамати и пиретроиди	B2c		црн дроб - 300гр (30-40 парчиња – збирен примерок)
	Органохлорни соединенија	B3a		мускул – цела птица
	Диоксини	B3a		мускул – цела птица
	Органофосфорни соединенија	B3b		црн дроб - 300гр (30-40 парчиња – збирен примерок) и мускул – цела птица
	Хемиски елементи	B3c	доб. храна – 2кг (* во случај на незадоволителен наод од тестирање)	црн дроб - 300гр (30-40 парчиња – збирен примерок)
	Микотоксини	B3d		црн дроб - 300гр (30-40 парчиња – збирен примерок)
	Други	B3f		мускул – цела птица

Категорија	Група на супстанција	Озн ака	Рибник
РИБИ	Стилбени, нивни деривати, соли и естри	A1	мускул – 1 кг
	Стероиди	A3	мускул – 1 кг
	Амфениколи, нитрофурани, нитромидазоли	A6	мускул – 1 кг
	Антибактериски супстанции	B1	мускул – 1 кг
	Антихелминтици	B2a	мускул – 1 кг
	Органохлорни соединенија	B3a	мускул – 1 кг
	Диоксини	B3a	мускул – 1 кг
	Хемиски елементи *	B3c	мускул – 1 кг
	* во случај на незадоволителен наод од тестирање на хемиски елементи (се врши дополнително мострирање)	B3c	доб. храна – 2 кг
	Микотоксини	B3d	мускул – 1 кг
	Вештачки бои	B3e	мускул – 1 кг

Категорија	Група на супстанција	Озн ака	Фарма/Млекара
КРАВЈО МЛЕКО	Амфениколи	A6	млеко – 2 л
	Антибактериски супстанции	B1	млеко – 2 л
	Антихелминтици	B2a	млеко – 2 л
	Карбамати и пиретроиди	B2c	млеко – 2 л
	Нестерондни антивоспалителни лекови	B2e	млеко – 2 л
	Други фармаколошки супстанции	B2f	млеко – 2 л
	Органохлорни соединенија	B3a	млеко – 2 л
	Диоксини	B3a	млеко – 2 л
	Органофосфорни соединенија	B3b	млеко – 2 л
	Хемиски елементи	B3c	млеко – 2 л
	Микотоксини *	B3d	млеко – 2 л
	* во случај на незадоволителен наод од тестирање на афлатоксин M1 (се врши испитување на афлатоксин B1+B2+G1+G3)	B3d	доб. храна – 2 кг
	Други	B3f	млеко – 2 л

Категорија	Група на супстанција	Озн ака	Фарма/Млекара
ОВЧО МЛЕКО	Амфениколи	A6	млеко – 2 л
	Антибактериски супстанции	B1	млеко – 2 л
	Антихелминтици	B2a	млеко – 2 л
	Нестерондни антивоспалителни лекови	B2e	млеко – 2 л
	Други фармаколошки супстанции	B2f	млеко – 2 л
	Органохлорни соединенија	B3a	млеко – 2 л
	Диоксини	B3a	млеко – 2 л
	Органофосфорни соединенија	B3b	млеко – 2 л
	Хемиски елементи	B3c	млеко – 2 л
	Микотоксини *	B3d	млеко – 2 л
	* во случај на незадоволителен наод од тестирање на афлатоксин M1 (се врши испитување на афлатоксин B1+B2+G1+G3)	B3d	доб. храна – 2 кг

Категорија	Група на супстанција	Озн ака	Фарма/Млекара
КОЗЈО МЛЕКО	Амфениколи	A6	млеко – 2 л
	Антибактериски супстанции	B1	млеко – 2 л
	Антихелминтици	B2a	млеко – 2 л
	Нестерондни антивоспалителни лекови	B2e	млеко – 2 л
	Други фармаколошки супстанции	B2f	млеко – 2 л
	Органохлорни соединенија	B3a	млеко – 2 л
	Диоксини	B3a	млеко – 2 л
	Органофосфорни соединенија	B3b	млеко – 2 л
	Хемиски елементи	B3c	млеко – 2 л
	Микотоксини *	B3d	млеко – 2 л
	* во случај на незадоволителен наод од тестирање на афлатоксин M1 (се врши испитување на афлатоксин B1+B2+G1+G3)	B3d	доб. храна – 2 кг

Категорија	Група на супстанција	Озн ака	Фарма/Соб. центар
ЈАЈЦА	Амфениколи, нитрофурани, нитромидазоли	A6	јајца - 30
	Антибактериски супстанции	B1	јајца - 30
	Кокцидиостатици	B2b	јајца - 15
	Карбамати и пиретроиди	B2c	јајца - 15
	Органохлорни соединенија	B3a	јајца - 15
	Диоксини	B3a	јајца - 15
	Органофосфорни соединенија	B3b	јајца - 15
	Други	B3f	јајца - 15

Категорија	Група на супстанција	Озн ака	Фарма/Соб. центар
МЕД	Амфениколи, нитрофурани, нитромидазоли	A6	мед - 1 кг
	Антибактериски супстанции	B1	мед - 1 кг
	Карбамати и пиретроиди	B2c	мед - 0,5кг
	Органохлорни соединенија	B3a	мед - 0,5кг
	Органофосфорни соединенија	B3b	мед - 0,5кг
	Хемиски елементи	B3c	мед - 0,5кг

Категорија	Група на супстанција	Озн ака	Крупен	Ситен
ДИВЕЧ	Хемиски елементи	B3c	црн дроб или мускул – 100 – 300 гр.	цела птица

Член 10

Средствата за надоместување на трошоците за земањето мостри и лабораториските испитувања во висина од 21.500.000,00 денари се обезбедуваат согласно дел III точка 1 од Програмата за користење на средствата за ветеринарно јавно здравство во 2020 година, од кои за дијагностичко испитување на присуство на резидуи во сировините и производите од животинско потекло се предвидени средства во висина од 19.000.000,00 денари и за следење и откривање на присуство на резидуи во производите од животинско потекло од увоз се предвидени средства во висина од 2.500.000,00 денари.

Средствата за дијагностичко испитување на присуство на резидуи во сировините и производите од животинско потекло во висина од 19.000.000,00 денари се распоредени на следниот начин:

Категорија	Број на мостри	Планирани средства за дијагностичко испитување
Говеда	142	1.760.000,00
Свињи	149	3.020.000,00
Овци / кози	173	3.300.000,00
Живина	16	220.000,00
Кравјо млеко	354	4.345.000,00
Овчо млеко	112	815.000,00
Козјо млеко	64	420.000,00
Јајца	237	3.700.000,00
Мед	64	720.000,00
Риба	45	360.000,00
Дивеч	100	340.000,00
Вкупно	1460	19.000.000,00

Средствата за следење и откривање на присуство на резидуи во производите од животинско потекло од увоз во висина од 2.500.000,00 денари се распоредени на следниот начин:

Категорија	Број на мостри	Планирани средства за дијагностичко испитување
Говеда	30	600.000,00
Свињи	9	250.000,00
Овци / кози	5	100.000,00
Живина	22	500.000,00
Кравјо млеко	10	200.000,00
Овчо млеко	5	200.000,00
Козјо млеко	0	0
Јајца	6	190.000,00
Мед	5	60.000,00
Риба	35	380.000,00
Дивеч	1	20.000,00
Вкупно	128	2.500.000,00

Член 11

Овој план влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 02-141/3
30 јануари 2020 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

Прилог 1

Резидуи или групи на супстанции кои се испитуваат според видот на животното, храната за исхрана на животните, вклучувајќи ја и водата за поеење и производите од животинско потекло

Група на супстанција	Озн ака	Говеда	Овци/к ози	Свињи	Живина	Риби	Кравјо млеко	Овчо млеко	Козјо млеко	Јајца	Дивеч	Мед
Стибени, нивни деривати, соли и естри	A1	X	X	X	X	X						
Антипиродни супстанции	A2	X	X	X								
Стероиди	A3	X	X	X	X	X						
Кисели лактони на резолин и зеранол	A4	X	X	X	X							
Бета - агонисти	A5	X	X	X	X							
Амфениколи, нитрофурани, нитроимидазоли	A6	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Антибактериски супстанции	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Антихелминтици	B2a	X	X	X	X	X	X	X	X			
Кокцидиостатици	B2b	X	X	X	X					X		
Карбамати и пиретроиди/инсектициди	B2c	X	X	X	X		X			X		X
Седативи	B2d	X	X	X								
Нестероидни антивоспалителни лекови	B2e	X	X	X			X	X	X			
Други фармаколошки активни супстанции	B2f	X	X	X			X	X	X			
Органохлорни соединенија	B3a	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Диоксини	B3a	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Органофосфорни соединенија	B3b	X	X	X	X		X	X	X	X		X
Хемиски елементи	B3c	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Микотоксини	B3d	X	X	X	X	X	X	X	X			
Вештачки бои	B3e					X						
Друго	B3f	X	X	X	X		X			X		

Прилог 2

Број на мостри кои е предвидено да се земат според видот на животното, храната за исхрана на животните, вклучувајќи ја и водата за посење и производите од животинско потекло, по групи на супстанции

Група на супстанција	Озн ака	Говеда	Овци/к ози	Свињи	Живина	Риби	Крајво млеко	Овчо млеко	Козјо млеко	Јајца	Дивеч	Мед	Вкупно
Стилобени, нивни деривати, соли и естри	A1	13	5	10	1	3	/	/	/	/	/	/	32
Антипиронидни супстанции	A2	13	5	10	/	/	/	/	/	/	/	/	28
Стероиди	A3	13	5	10	1	3	/	/	/	/	/	/	32
Кисели лактони на резолин и зеранол	A4	13	5	10	1	/	/	/	/	/	/	/	29
Бета - агонисти	A5	13	5	14	2	/	/	/	/	/	/	/	34
Амфениколи, нитрофурани, нитроимидазоли	A6	13	5	10	1	3	95	15	7	50	/	8	207
Антибактериски супстанции	B1	11	36	28	1	7	95	15	7	50	/	15	265
Антихелминтиси	B2a	4	10	5	1	7	55	15	7	/	/	/	104
Кокцидиостатици	B2b	4	10	5	1	/	/	/	/	50	/	/	70
Карбамати и пиретроиди	B2c	4	10	5	1	/	10	/	/	5	/	15	50
Селативи	B2d	4	10	5	/	/	/	/	/	/	/	/	19
Нестероидни антивоспалителни лекови	B2e	4	10	5	/	/	10	10	5	/	/	/	44
Други фармаколошки активни супстанции	B2f	4	10	5	/	/	10	10	5	/	/	/	44
Органохлорни соединенија	B3a	4	10	5	1	5	15	10	7	65	/	10	132
Диоксини	B3a	2	2	2	1	2	4	2	2	2	/	/	19
Органофосфорни соединенија	B3b	4	10	5	1	/	15	10	7	5	/	10	67
Хемиски елементи	B3c	4	10	5	1	5	15	10	7	/	100	10	167
Микотоксини	B3d	10	10	5	1	5	20	15	10	/	/	/	76
Вештачки бои	B3e	/	/	/	/	5	/	/	/	/	/	/	5
Друго	B3f	5	5	5	1	/	10	/	/	10	/	/	36
Вкупно		142	173	149	16	45	354	112	64	237	100	68	1460

(*1) Правилникот за начинот на вршење на мониторинг и контрола на присуството на резидуи и контаминанти во живите животни и храната од животинско потекло, начинот на вршење на официјалните контроли и постапките за мониторинг и контрола на резидуи и недозволен супстанции и мерките кои се преземаат во случај на сомнение и на позитивен наод на присуство на резидуи и недозволен супстанции е усогласен со Директивата 96/23/EЗ на Советот од 29 април 1996 година за мерки за следење на определени супстанции и резидуи од нив кај живи животни и производи од животинско потекло (CELEX бр. 31996L0023) и за укинување на Директивите 85/358/EEЗ и 86/469/EEЗ и Одлуките 89/187/EEЗ и 91/664/EEЗ, надополнета со Регулацијата на Советот (ЕЗ) бр. 806/2003 од 14 април 2003 година (CELEX бр. 32003R0806), Регулацијата (ЕЗ) бр. 882/2004 на Европскиот Парламент и Советот од 29 април 2004 година (CELEX бр. 32004R0882), Директивата на Советот 2006/104/EЗ од 20 ноември 2006 година (CELEX бр. 32006L0104) и Регулацијата (ЕЗ) бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и Советот од 18 јуни 2009 година (CELEX бр. 32009R0596), Директивата 96/22/EЗ на Советот од 29 април 1996 година за забрана на употребата на одредени супстанции кои имаат хормонално или тиростатско дејство и на β -агонисти во сточарството и со која се укинуваат директивите 81/602/EEЗ, 88/146/EEЗ и 88/299/EEЗ (CELEX бр. 31996L0022), надополнета со Директивата 2003/74/EЗ на Европскиот Парламент и Советот од 22 септември 2003 година (CELEX бр. 32003L0074) и Директивата 2008/97/EЗ на Европскиот Парламент и Советот од 19 ноември 2008 (CELEX бр. 31997R2008), Одлуката на Комисијата 98/179/EЗ од 23 февруари 1998 година за утврдување детални правила за официјално земање примероци со цел контрола на одредени супстанции и нивни резидуи кај живи животни и животински производи (CELEX бр. 31998D0179) и Одлуката на Комисијата 97/747/EЗ од 27 октомври 1997 година со која се утврдуваат нивоата и честотите на земање примероци предвидени со Директива 96/23/EЗ на Советот за следење на одредени супстанции и резидуи од нив во одредени животински производи (CELEX бр. 31997D0747).

(*2) Листата на фармаколошки супстанции одобрени за употреба во ветеринарната медицина е усогласена со Регулацијата на Комисијата (ЕУ) бр. 37/2010 од 22 декември 2009 година за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло (CELEX бр. 32010R0037), изменета и надополнета со Регулацијата на Комисијата бр. 758/2010 од 24 август 2010 година за надополнување на анексот на Регулација (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “валнемулин” (CELEX бр. 32010R0758), Регулација на Комисијата бр. 759/2010 од 24 август 2010 година за надополнување на анексот на Регулацијата (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “тилдипирозин” (CELEX бр. 32010R0759), Регулација на Комисијата бр. 761/2010 од 25 август 2010 година за надополнување на анексот на Регулацијата (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “метилпреднизолон” (CELEX бр. 32010R0761), Регулација на Комисијата бр. 890/2010 од 8 октомври 2010 година за надополнување на анексот на Регулацијата (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “дерквантел” (CELEX бр. 32010R0890), Регулација на Комисијата (ЕУ) бр. 914/2010 од 12 октомври 2010 година за надополнување на анексот на Регулацијата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “натриум салицилат” (CELEX бр. 32010R0914), Регулација на Комисијата (ЕУ) бр. 362/2011 од 13 април 2011 година за надополнување на анексот на Регулацијата (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “монепантел” (CELEX бр. 32011R0362), Регулација на Комисијата (ЕУ) бр. 363/2011 од 13 април 2011 година за надополнување на анексот на Регулацијата (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “изоеугенол” (CELEX бр. 32011R0363), Имплементирачка Регулација на Комисијата (ЕУ) бр. 84/2012 од 1 февруари 2012 година за надополнување на анексот на Регулацијата (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “феноксиметилпеницилин” (CELEX бр. 32012R0084), Имплементирачка Регулација на Комисијата (ЕУ) бр. 85/2012 од 1 февруари 2012 година за надополнување на анексот на Регулацијата (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “алтреногест” (CELEX бр. 32012R0085), Имплементирачка Регулација на Комисијата (ЕУ) бр. 86/2012 од 1 февруари 2012 година за надополнување на анексот на Регулацијата (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “ласалоцид” (CELEX бр. 32012R0086), Имплементирачка Регулација на Комисијата (ЕУ) бр. 107/2012 од 8 февруари 2012 година за надополнување на анексот на Регулацијата (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “октенидин дихидрохлорид” (CELEX бр. 32012R0107), Имплементирачка Регулација на Комисијата (ЕУ) бр. 122/2012 од 13 февруари 2012 година за надополнување на анексот на Регулацијата (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “метилпреднизолон” (CELEX бр. 32012R0122), Имплементирачка Регулација на Комисијата (ЕУ) бр. 123/2012 од 13 февруари 2012 година за надополнување на анексот на Регулацијата (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “монапантел” (CELEX бр. 32012R0123), Имплементирачка Регулација на Комисијата (ЕУ) бр. 201/2012 од 4 март 2012 година за надополнување на анексот на Регулацијата (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “тилдипросин” (CELEX бр. 32012R0201), Имплементирачка Регулација на Комисијата (ЕУ) бр. 202/2012 од 8 март 2012 година за надополнување на анексот на Регулацијата (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “пегилиран говедски гранулоцитен стимулирачки фактор” (CELEX бр. 32012R0202), Имплементирачка Регулација на Комисијата (ЕУ) бр. 221/2012 од 14 март 2012 година за надополнување на анексот на Регулацијата (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “класантел” (CELEX бр. 32012R0221), Имплементирачка Регулација на Комисијата (ЕУ) бр. 222/2012 од 14 март 2012 година за надополнување на анексот на Регулацијата (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско потекло, во врска со супстанцијата “триклабендазол” (CELEX бр. 32012R0222), Имплементирачка Регулација на Комисијата (ЕУ) бр. 436/2012 од 23 мај 2012 година за надополнување на Регулацијата (ЕУ) бр. 37/2010 за фармаколошки активни супстанции и нивна класификација во однос на максимално дозволеното ниво на резидуи во храна од животинско

[illegible]

супстанцијата “гамитромицин” (CELEX бр. 32015R0150), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 151/2015 од 30 јануари 2015 година за надополнување на анексот на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “доксидиклин” (CELEX бр. 32015R0151), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 152/2015 од 30 јануари 2015 година за надополнување на анексот на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “тулатромицин” (CELEX бр. 32015R0152), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 394/2015 од 10 март 2015 година за надополнување на анексот на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “тулатромицин” (CELEX бр. 32015R0394), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 446/2015 од 17 март 2015 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “бариум селенат” (CELEX бр. 32015R0446), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1078/2015 од 3 јули 2015 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “клюдронска киселина (во форма на динатриумова сол)” (CELEX бр. 32015R1078), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1079/2015 од 3 јули 2015 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “хексафлумурон” (CELEX бр. 32015R1079), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1080/2015 од 3 јули 2015 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “пропил 4-хидроксисбензоат и негова натриумова сол” (CELEX бр. 32015R1080), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1308/2015 од 29 јули 2015 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “алуминиум салицилат базичен” (CELEX бр. 32015R1308), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1491/2015 од 3 септември 2015 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “виргинамицин” (CELEX бр. 32015R1491), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1492/2015 од 3 септември 2015 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “тилвалозин” (CELEX бр. 32015R1492), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1820/2015 од 9 октомври 2015 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “диетилен гликол моноетил етер” (CELEX бр. 32015R1820), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 2062/2015 од 17 ноември 2015 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “сисапронил” (CELEX бр. 32015R2062), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 129/2016 од 1 февруари 2016 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “Прочистен полутврд екстракт од *Humulus lupulus* L. кој содржи приближно 48% бета киселини (како калкумови соли)” (CELEX бр. 32016R0129), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 305/2016 од 3 март 2016 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “гентамицин” (CELEX бр. 32016R0305), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 312/2016 од 4 март 2016 година за корекција на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “тилвалозин” (CELEX бр. 32016R0312), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 576/2016 од 14 април 2016 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “рафоксанид” (CELEX бр. 32016R0576), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 710/2016 од 12 мај 2016 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “бакар карбонат” (CELEX бр. 32016R0710), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 885/2016 од 3 јуни 2016 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “еприноектин” (CELEX бр. 32016R0885), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1444/2016 од 31 август 2016 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “хидрокортисон ацепонат” (CELEX бр. 32016R1444), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1834/2016 од 17 октомври 2016 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “монепантел” (CELEX бр. 32016R1834), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 2045/2016 од 23 ноември 2016 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “гамитромицин” (CELEX бр. 32016R2045), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 2074/2016 од 25 ноември 2016 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “алуминиум салицилат, основен” (CELEX бр. 32016R2074), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 201/2017 од 6 февруари 2017 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “флуаланер” (CELEX бр. 32017R0201), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1558/2017 од 14 септември 2017 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “бромеланин” (CELEX бр. 32017R1558), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1559/2017 од 14 септември 2017 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “аларелин” (CELEX бр. 32017R1559), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 520/2018 од 28 март 2018 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со класифицирање на растворувач на нафта, светло ароматичен, во однос на максималното ниво на резидуи (CELEX бр. 32018R520), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 523/2018 од 28 март 2018 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “флуазурон”, во однос на максималното ниво на резидуи (CELEX бр. 32018R523), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 721/2018 од 16 мај 2018 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “свински пролактин”, во однос на максималното ниво на резидуи (CELEX бр. 32018R721), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 722/2018 од 16 мај 2018 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “еприноектин”, во однос на максималното ниво на резидуи (CELEX бр. 32018R722), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1076/2018 од 30 јули 2018 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “изофлуран”, во однос на максималното ниво на резидуи (CELEX бр. 32018R1076), Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 1967/2018 од 12 декември 2018 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “паромомицин”, во однос на максималното ниво на резидуи (CELEX бр. 32018R1967) и Имплементирачка Регулатива на Комисијата (ЕУ) бр. 238/2019 од 8 февруари 2019 година за надополнување на Регулативата (ЕУ) бр. 37/2010 во врска со супстанцијата “овотрансферин”, во однос на максималното ниво на резидуи (CELEX бр. 32019R238).

(*3) Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максималните нивоа на одделни контаминенти е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 на Комисијата од 19 декември 2006 година за утврдување на максималните нивоа на одредени загадувачи во прехранбените производи (CELEX бр. 32006R1881), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1126/2007 од 28 септември 2007 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на одредени контаминенти во прехранбените производи во однос на токсините на *Fusarium* во пченка и производи од пченка (CELEX бр. 32007R1126), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 565/2008 од 18 јуни 2008 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на одредени контаминенти во прехранбените производи во однос на утврдување на максимално ниво на диоксини и ПХБ во црн дроб од риби (CELEX бр. 32008R0565), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 629/2008 од 2 јули 2008 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на одредени контаминенти во прехранбените производи (CELEX бр. 32008R0629), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 105/2010 од 5 февруари 2010 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на одредени контаминенти во прехранбените производи во однос на охратоксин А (CELEX бр. 32010R0105), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 165/2010 од 26 февруари 2010 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ)

бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на одредени контаминанти во прехранбените производи во однос на афлатоксини (CELEX бр. 32010R0165), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 420/2011 од 29 април 2011 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на одредени контаминанти во прехранбените производи (CELEX бр. 32011R0420), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 835/2011 од 19 август 2011 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на полициклични ароматични јаглеводороди во прехранбените производи (CELEX бр. 32011R0835), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1258/2011 од 2 декември 2011 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на нитрати во прехранбените производи (CELEX бр. 32011R1258), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1259/2011 од 2 декември 2011 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на диоксини, диоксин-слични ПХБ и не диоксин-слични ПХБ во прехранбените производи (CELEX бр. 32011R1259), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 594/2012 од 5 јули 2012 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на ократоксин А, не диоксин-слични ПХБ и меланин во прехранбените производи (CELEX бр. 32012R0594), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1058/2012 од 12 ноември 2012 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на афлатоксини во суви смокви во прехранбените производи (CELEX бр. 32012R1058), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1067/2013 од 30 ноември 2013 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на диоксини, диоксин-слични ПХБ и не диоксин-слични ПХБ во прн дроб на копнени животни (CELEX бр. 32013R1067), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 212/2014 од 6 март 2014 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на контаминантот цитринин во додатоци за храна на база на ориз ферментирани со црвениот квасец *Monascus purpureus* (CELEX бр. 32014R0212), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 488/2014 од 12 мај 2014 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на кадмиум во прехранбените производи (CELEX бр. 32014R0488), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 696/2014 од 24 јуни 2014 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на ерукова киселина во растителните масла и масти и храната која содржи растителни масла и масти (CELEX бр. 32014R0696), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1327/2014 од 12 декември 2014 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на полициклични ароматични јаглеводороди (ПАХ) во традиционално чадено месо и производи од месо и традиционално чадени риби и производи од риби (CELEX бр. 32014R1327), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 704/2015 од 30 април 2015 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималното ниво на не-диоксин слични ПХБ кај диво заловени шилести ајкули (*Squalus acanthias*) (CELEX бр. 32015R0704), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1005/2015 од 25 јуни 2015 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на олово во одредени прехранбени производи (CELEX бр. 32015R1005), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1006/2015 од 25 јуни 2015 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на неоргански арсен во одредени прехранбени производи (CELEX бр. 32015R1006), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1125/2015 од 10 јули 2015 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на полициклични ароматични јаглеводороди во *Katsubushi* (исушени бонито) и одредени сушени балтички херинги (CELEX бр. 32015R1125), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1137/2015 од 13 јули 2015 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималното ниво на ократоксин А кај зачини *Capsicum* spp. (CELEX бр. 32015R1137), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1933/2015 од 27 октомври 2015 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на полициклични ароматични јаглеводороди во какаово влакно, чипс од банана, додатоци во исхрана, сушени билки и сушени зачини (CELEX бр. 32015R1933), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1940/2015 од 28 октомври 2015 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на *ergot sclerotia* кај одредени непротесуирани житни култури и одредбите за следење и известување (CELEX бр. 32015R1940), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 239/2016 од 19 февруари 2016 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на алкалоиди на тропанот кај одредени храни на база на житарици за доенчиња и мали деца (CELEX бр. 32016R0239), Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1237/2017 од 7 јули 2017 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималното ниво на хидроцијанична киселина во непротесуирани цели, мелени, бланширани, испукани, сечкани семки од кајсија, ставени во промет на пазарот за крајниот корисник (CELEX бр. 32017R1237) и Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 290/2018 од 26 февруари 2018 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 1881/2006 за одредување на максималните нивоа на естрите на глицидил масните киселини во растителните масла и масти, формулата за доенчиња, последователна формула и храни за специјални медицински цели наменети за доенчиња и мали деца (CELEX бр. 32018R0290).

(*4) Правилникот за општите барања за безбедност на храната во однос на максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди во или врз храната е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот од 23 февруари 2005 година за максималните нивоа на остатоци од пестициди во или врз храната и храната за животни од растително или од животинско потекло и за изменување на Директивата 91/414/ЕЕЗ (CELEX бр. 32005R0396); Регулативата (ЕЗ) бр. 149/2008 на Европскиот парламент и на Советот од 29 јануари 2008 година која ги менува Анекс II, III и IV од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 за максималните нивоа на остатоци од пестициди определени во Анекс I (CELEX бр. 32008R0149); Регулативата на Комисијата (ЕК) бр. 178/2006 од февруари 2006 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот за да се утврди Анекс I, во кој се наведени производите за храна и храна за животни, за кои се применуваат максималните нивоа за остатоци од пестициди (CELEX бр. 32006R0178); Регулативата на Комисијата (ЕК) бр. 260/2008 од 18 март 2008 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот со утврдување на активната комбинации на супстанции/производи од Анекс VII опфатени со отстапување во однос на пост-жетвен третман со фумигант (CELEX бр. 32008R0260); Регулативата (ЕК) бр. 299/2008 на Европскиот парламент и на Советот од 11 март 2008 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 во врска со максималните нивоа на резидуи од пестициди во или на храна и храната за животни од растително и животинско потекло, во поглед на овластувања за спроведување доделени на Комисијата (CELEX бр. 32008R0299); Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 839/2008 од 31 јули 2008 година која ја надополнува Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на Анексите II, III и IV за максималните нивоа на остатоци од пестициди во и на одредени производи (CELEX бр. 32008R0839); Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 256/2009 од 23 март 2009 година која ги надополнува Анексите II и III на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на резидуи за азоксистербин и флуидоксонил во или на одредени производи (CELEX бр. 32009R0256); Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 822/2009 од 27 август 2009 година која ги надополнува Анексите II, III и IV од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за азоксистербин, атразин, chlormequat, ципродинил, дитиокарбамати, флуидоксонил, флуорксипир, индоксакарб, мандипропамид, калнум триноид, спиротетрамат, тетраконазол и тирам во или на одредени производи (CELEX бр. 32009R0822); Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1050/2009 од 28 октомври 2009 година која ги

надополнува Анексите II и III на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за азоксистробин, ацетамиприд, clomazone, cyflufenamid, емаектин, бензоат, фамоксадон, фенбутатин оксид, флуфеноксурон, флуопиколоид, индоксикарб, јоксинил, мепанипирим, протиоконазол, пиридалил, тиаклоприд и трифлуксистириб во или на одредени производи (CELEX бр. 32009R1050); Регулативата на Комисијата (ЕЗ) бр. 1097/2009 од 16 ноември 2009 година која го надополнува Анекс II на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за диметоат, ethephon, фенамифос, fenarimol, methamidophos, метомил, ометоат, оксидеметон-метил, процимидон, тиодикарб и винклозолин во или на одредени производи (CELEX бр. 32009R1097); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 304/2010 од 9 април 2010 година која го надополнува Анекс II на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на резидуи за 2-rhenuflrhenol во или на одредени производи (CELEX бр. 32010R0304); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 459/2010 од 27 мај 2010 година за изменување на Анекс II, III и IV кон Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за одредени пестициди во или на одредени производи (CELEX бр. 32010R0459); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 600/2010 од 8 јули 2010 година на амандмани на Анекс I на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со дополнувања и измени на примери на сродни видови или други производи за кои се применува истиот МДК (CELEX бр. 32010R0600); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 750/2010 од 7 јули 2010 година за изменување на Анексите II и III кон Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со максималните нивоа на резидуи за одредени пестициди во или на одредени производи (CELEX бр. 32010R0750); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 893/2010 од 8 октомври 2010 година која ги надополнува Анексите II и III на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за acequinocyl, bentazone, carbendazim, цифлутрин, fenamidone, фензанил, флорикамид, флутриафол, имидаклоприд, иоксинил, метконазол, протиоконазол, тебуфенозид и тиофанат-метил во или на одредени производи (CELEX бр. 32010R0893); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 310/2011 од 28 март 2011 година која ги надополнува Анексите II и III на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за алдикарб, bromopropylate, chlorfenvinphos, ендосулфан, ЕРТС, етион, фенсја, фомезафен, метабензициурон, метадитион, симазин, тетрадифон и трифорин во или на одредени производи (CELEX бр. 32011R0310); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 460/2011 од 12 мај 2011 година за изменување на Анекс III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со максималното ниво на резидуи за хлорантранилирол (DPX E2Y45) во или на моркови (CELEX бр. 32011R0460); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 508/2011 од 24 мај 2011 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на остатоци за абакетин, ацетамипид, ципропинил, дифеноконазол, диметоморф, фенхексамид, прокиназид, протиоконазол, пираклостробин, спиротетрамат, тиаклоприд, тиаметоксам и трифлуксистириб во или на одредени производи (CELEX бр. 32011R0508); Регулативата на Комисијата бр. 520/2011 (ЕУ) бр. 520/2011 од 25 мај 2011 година со која се изменуваат анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на резидуи за бенлаксил, боскалид, бупрофезин, карбофуран, карбосулфан, циперметрин, флуопиколоид, хекситиазокс, индоксикарб, метафлумизон, метоксифенозид, паракват, прохлорас, спироциклофен, протиоконазол и соксамид во или на одредени производи (CELEX бр. 32011R0520); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 524/2011 од 26 мај 2011 година со која се изменуваат анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на резидуи за бифенил, делтаметарин, етофеумате, изопиразам, пропиконазол, пиметрозин, пириметанил и тебуконазол во или на одредени производи (CELEX бр. 32011R0524); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 559/2011 од 7 јуни 2011 година за изменување на Анексите II и III кон Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на резидуи за квант, карбендазим, циромазин, етефон, фенамиф, тиофанат-метил, триасулфурон и тритиконазол во или на одредени производи (CELEX бр. 32011R0559); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 812/2011 од 10 август 2011 година за изменување на Анекс III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на резидуи на диметоморф, флуопиколоид, мандипропамид, метрефенон, никотин и спиротетрамат во или на одредени производи (CELEX бр. 32011R0812); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 813/2011 од 11 август 2011 година за надополнување на Анексите II и III на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за acequinocyl, емаектин бензоат, етамесулфурон-метил, флубендиамид, флудиоксонил, креоксим-метил, метоксифенозид, новалурон, тиаклоприд и трифлуксистириб во или на одредени производи (CELEX бр. 32011R0813); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 978/2011 од 3 октомври 2011 година за изменување на Анексите II и III кон Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за ацетамипид, бифенил, квант, хлорантранилирол, цифлufenamid, цимоксанил, дихлоропропа-П, дифеноконазол, диметоморф, дитиокарбамати, епоксиконазол, етефон, флутриафол, флукаспироксад, изопиразам, пропамокарб, пираклостробин, пириметанил и спиротетрамат кај или на одредени производи (CELEX бр. 32011R0978); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 270/2012 од 26 март 2012 година на амандмани на апликациите II и III на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за амидосулфурон, азоксистробин, bentazone, бикафен, ципроконазол, комисија, флуопирам, имазапик, малатион, пропиконазол и спиносад во или на одредени производи (CELEX бр. 32012R0270); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 322/2012 од 16 април 2012 година со која се менуваат анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на остатоци за клопилаид, диметоморф, фенпиразамин, фолпет и пендиметалин во или на одредени производи (CELEX бр. 32012R0322); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 441/2012 од 24 мај 2012 година со која се изменуваат анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на остатоци за бифеназат, бифентрин, боскалид, cadusafos, хлорантранилирол, хлороталил, клотианидин, цитопроказол, делтаметрин, дикамба, дифеноконазол, динокап, етоксазол, фенпироксимат, флубендиамид, флудиоксонил, глифосат, металаксил-М, мептидинокап, новалурон, тиаметоксам и триазофос кај или на одредени производи (CELEX бр. 32012R0441); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 473/2012 од 4 јуни 2012 година на амандмани на анекс III на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за спинеторам (XDE-175) во или на одредени производи (CELEX бр. 32012R0473); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 556/2012 од 26 јуни 2012 година на амандмани на анекс III на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за spinosad во или на малини (CELEX бр. 32012R0556); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 592/2012 од 4 јули 2012 година со која се изменуваат анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на остатоци за бифеназат, квант, ципропинил, флуопиколоид, хекситиазокс, изопропиолан, металдехид, оксидиксил и фосмет во или на одредени производи (CELEX бр. 32012R0592); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 897/2012 од 1 октомври 2012 година за изменување на апликациите II и III кон Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за ацибензолар-S-метил, амисулбром, циазофамид, дифлуфеникан, димоксистробин, метоксифенозид и никотин во или на одредени производи (CELEX бр. 32012R0897); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 899/2012 од 21

септември 2012 година со која се изменуваат анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на резидуи за ацетат, алахлор, анилазин, азоциклотин, бенфуракарб, бутилат, каптафол, карбарил, карбофуран, карбосулфан, хлорфенапир, хлортал-диметил, хлортиамид, цихексатин, диазион, дихлобенил, динофол, диметопин, диниконазол, дисулфотон, фенитротрион, флуфензин, фуриатиокарб, хексаконазол, лактофен, мепронил, метамидофос, монурон, оксикарбоксин, оксидаметин-метил, паратион-метил, форат, фосалон, процимидон, профинофос, пропахлор, квинклолак, квинтозен, толифлуанид, трихлорфон, тридеморф и трифлуралин во или на одредени производи и изменување на таа Регулативата, со воспоставување на Анекс V, наведувајќи ги стандардните вредности (CELEX бр. 32012R0899); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 34/2013 од 16 јануари 2013 година на амандмани на апликации II, III и IV од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за 2-phenylphenol, ametocetradin, Aureobasidium pullulans се занесува DSM 14940 и DSM 14941, ципроконазол, дифеноконазол, дитиокарбамати, фолпет, пропамокарб, спиносад, спироциклофен, тебуфенпирад и тетраконазол кај или на одредени производи (CELEX бр. 32013R0034); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 35/2013 од 18 јануари 2013 година на амандмани на апликации II и III на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за dimethomorph, индоксакарб, пираклостробин и трифлуксистробин во Комисијата или на одредени производи (CELEX бр. 32013R0035); Регулативата (ЕЗ) бр. 212/2013 на Европскиот парламент која го менува Анекс I на Регулативата 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на дополнување и промена на сродни видови или други производи за кои исто важат МДН (CELEX бр. 32013R0212); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 241/2013 од 14 март 2013 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со максималните нивоа на остатоци за хлорантранилипрол, флудиоксонил и прохексадион во или на одредени производи (CELEX бр. 32013R0241); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 251/2013 од 22 март 2013 година на амандмани на апликации II и III на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за aminopyralid, bifenazate, sarpan, fluaziflam, fluoricolid, фолпет, фрезоксим-метил, пентиопирад, прокиназид, пиридат и темботион во или на одредени производи (CELEX бр. 32013R0251); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 293/2013 од 20 март 2013 година на амандмани на Анексите II и III на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за емаектин бензоат, etofenprox, etoxazole, flutriafol, глифосат, фосмет, пираклостробин, спиносад и спиротетрамат во или на одредени производи (CELEX бр. 32013R0251); Регулативата на Комисијата 500/2013 од 30 мај 2013 година за изменување на Анекс II, III и IV кон Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со максималните нивоа на остатоци за ацетамипид, тип на Adoxophyes orana granulovirus BV -0001, азоксистробин, клотинанидин, фенипиразамин, хептамалокислотлукан, метрефенон, Пасекомилцс лилацинус сој 251, пропиконазол, квисалофоп-II, спиромезифен, тебуконазол, тиаметоксам и тиквички жолт мозаик вирус - слаб вид во или на одредени производи (CELEX бр. 32013R0500); Имплементирачка Регулативата на Комисијата 667/2013 од 12 јули 2013 година за одобрување на диклазурил како додаток за добиточна храна за кокошки одгледувани за носење (носител на овластување "Ели Лили" и "ООД") и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 162/2003 (CELEX бр. 32013R0667); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 668/2013 од 12 јули 2013 година за надополнување на Анексите II и III на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за 2,4-ДБ, dimethomorph, индоксакарб, и пираклостробин во или на одредени производи (CELEX бр. 32013R0668); Регулативата на Комисијата 772/2013 од 8 август 2013 година за надополнување на Анексите II, III и V кон Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за дифениламин во или на одредени производи (CELEX бр. 32013R0772); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 777/2013 од 12 август 2013 година на амандмани на анексите II, III и V на Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за clodinafop, clomazone, diuron, ethalfuralin комисија, ioxynil, iprovalicarb, маленчен хидразид, мепанипирим, метконазол, просулфокарб и тебралокидид кај или на одредени производи (CELEX бр. 32013R0772); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 834/2013 од 30 август 2013 година со која се изменуваат анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на остатоци за ацекиноцил, биксафен, диазион, дифеноконазол, етоксазол, фенхексамид, флудиоксонил, изопиразам, ламбда-цихалотрин, профинофос и протиоконазол во или на одредени производи (CELEX бр. 32013R0834); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1004/2013 од 15 октомври 2013 година со која се изменуваат анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на остатоци за 8-хидроксихинолин, ципроконазол, ципродинил, флуопирам, никотин, пендеметалин, пентиопирад и трифлуксистробин кај или на одредени производи (CELEX бр. 32013R0834); Регулативата бр. 1138/2013 која ги изменува Анексите II, III и V од Регулативата бр. 396/2005 во врска со максимално дозволено ниво на резидуи од битертанол, хлорфенвинфос, додин и винклозолин во или врз одредени производи (CELEX бр. 32013R1138); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1317/2013 од 16 декември 2013 која ги изменува Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од 2,4-D, бифлутамид, цикланилд, диниконазол, флорасулам, метолахлор и S-метолахлор и милбемектин во или врз одредени производи (CELEX бр. 32013R1317); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 36/2014 од 16 јануари 2014 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од аминопиралид, хлорантранилипрол, цифлуфенамид, мелпикват, металаксил-М, пропамокарб, пириофенон и квиноксифен во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R0036); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 51/2014 од 20 јануари 2014 година за изменување на Анексот II од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од диметоморф, индоксакарб и пираклостробин во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R0051); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 61/2014 од 24 јануари 2014 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од циромазин, фенпропидин, форметанат, оксамил и тебуконазол во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R0061); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 79/2014 од 29 јануари 2014 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од бифеназат, хлорпрофам, есфенвалерат, флудиоксонил и тиобенкарб во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R0061); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 87/2014 од 31 јануари 2014 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од ацетамиприд, бутралин, хлоротолурон, даминозид, изопротурон, пикоксистробин, пириметанил и тринексапак во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R0087); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 289/2014 од 21 март 2014 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од формасулфурон, азимсулфурон, јодосулфурон, оксасулфурон, мезосулфурон, флазасулфурон, имазосулфурон, пропамокарб, бифеназат, хлорпрофам и тиобенкарб во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R0289); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 318/2014 од 27 март 2014 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од фенаримол, метафлумизон и тефлубензурон

во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R0318); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 364/2014 од 4 април 2014 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволено ниво на резидуи од фенпироксимат, флубендиамид, изопиразам, крезоксим-метил, спиротетрамат и тиаклоприд во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R0364); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 398/2014 од 22 април 2014 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од бентиаваликарб, цназофамид, цихалофоп-бутил, форхлорфенурон, пиметрозин и силтиофарм во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R0398); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 491/2014 од 5 мај 2014 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од аметоктрадин, азоксистробин, циклоксидим, цифлутрин, динотефуран, фенбуконазол, фенвалерат, флудиоксонил, флуопирам, флуотраиол, флукаспироксад, амонииум глукосинат, имидаклоприд, индоксакарб, МСРА, метоксифенозид, пентипирад, спинеторам и трифлуксистробин во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R0491); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 588/2014 од 2 јуни 2014 година за изменување на Анексите III и IV од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од портокалово масло, *Phlebiopsis gigantea*, гиберелинска киселина, *Paeclomyces fumosogriseus* сој FE 9901, *Spodoptera littoralis* нуклеополихедровирус, *Spodoptera exigua* нуклеарен полихедрозис вирус, *Bacillus firmus* I-1582, s-абсцизинска киселина, L-аскорбинска киселина и *Helicoverpa armigera* нуклеополихедровирус во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R0588); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 617/2014 од 3 јуни 2014 година за изменување на Анексите II и III Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од етоксисулфурон, метсулфурон-метил, никосулфурон, просулфурон, римсулфурон, сулфосулфурон и тифенсулфуронметил во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R0617); Регулативата (ЕУ) бр. 652/2014 на Европскиот Парламент и на Советот од 15 мај 2014 година во која се пропишани одредби за управување со трошоците поврзани со ланецот на исхрана, здравствената заштита и благосос-тојбата на животните, и во врска со здравјето на растенијата и растителниот репродуктивен материјал, за изменување на Директивите на Советот 98/56/EЗ, 2000/29/EЗ и 2008/90/EЗ, Регулативите (ЕЗ) бр. 178/2002, (ЕЗ) бр. 882/2004 и (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот, Директивата 2009/128/EЗ на Европскиот Парламент и на Советот и Регулативата (ЕЗ) бр. 1107/2009 на Европскиот Парламент и на Советот и за укинување на Одлуките на Советот 66/399/ЕЕЗ, 76/894/ЕЕЗ и 2009/470/EЗ (CELEX бр. 32014R0652); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 703/2014 од 19 јуни 2014 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од ацибензолар-S-метил, етоксехин, флусилазол, изоксафлутол, молниат, пропиксикарбазон, пирафлуфен-етил, хинокламин и варфарин во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R0703); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 737/2014 од 24 јуни 2014 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од 2-фенилфенол, хлормекват, цифлуфенамид, цифлутрин, дикамба, флуопиклоид, флуотриафол, фозетил, индоксакарб, изопропиолан, мандипропамид, металдехид, метконазол, фосмет, пиклорам, пропизамид, пирипроксифен, сафлуфенацил, спинозад и трифлуксистробин во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R0737); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 752/2014 од 24 јуни 2014 година за замена на Анексот I од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот (CELEX бр. 32014R0752); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 991/2014 од 19 септември 2014 година за изменување на Анексот III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од фосетил во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R0991); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1096/2014 од 15 октомври 2014 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од карбарил, процимидон и профенофос во или врз одредени производи, (CELEX бр. 32014R1096); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1119/2014 од 16 октомври 2014 година за изменување на Анекс III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од бензалкониум хлорид и дидецилдиметиламониум хлорид во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R1119); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1126/2014 од 17 октомври 2014 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од асулам, цианамид, диклоран, флумиоксазин, флупирсулфурон-метил, пиколнафен и пропизохлор во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R1126); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1127/2014 од 20 октомври 2014 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од амитрол, динокап, фипронил, флуфенацет, пендиметалин, пропизамид и пиридат во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R1127); Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 1146/2014 од 23 октомври 2014 година за изменување на Анексите II, III, IV и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од антрахинон, бенфлуралин, бентазон, бромоксинил, хлороталонил, фамоксадон, имазамокс, метил бромид, пропанил и сулфурна киселина во или врз одредени производи (CELEX бр. 32014R1146); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/165 од 3 февруари 2015 година за изменување на Анекс IV од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во однос на максимално дозволено ниво на резидуи од млечна киселина, *Lecanicillium muscarium* сој Ve6, хитозан хидрохлорид и *Equisetum arvense* L. во или врз одредени производи (CELEX бр. 32015R0165); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/399 од 25 февруари 2015 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од 1,4-диметилнафталин, бенфуракарб, карбофуран, карбосулфан, етефон, фенамидон, фенвалерат, фенхексамид, фуриатиокарб, имазапир, мелатион, пикоксистробин, спиротетрамат, тепралоксидим и трифлуксистробин во или врз одредени производи, (CELEX бр. 32015R0399); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/552 од 7 април 2015 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од 1,3-дихлоропропен, бифенокс, диметенамид-Р, прохексадион, толилфлуанид и трифлуралин во или врз одредени производи 54-7), нафтени масла (CAS 92062-35-6) и пропаргит во или врз одредени производи (CELEX бр. 32015R0400); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/401 од 25 февруари 2015 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од ацетамиприд, хромафенозид, цназофамид, дикамба, дифеноконазол, фенпиразамин, флуазинам, форметанат, никотин, пенконазол, пиметрозин, пиракlostробин, тау-флувалинат и тебуконазол во или врз одредени производи (CELEX бр. 32015R0401); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/552 од 7 април 2015 за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од 1,3-дихлоропропен, бифенокс, диметенамид-Р, прохексадион, толилфлуанид и трифлуралин во или врз одредени производи (CELEX бр. 32015R0552); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2015/603 од 13 април 2015 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од 2-нафтилкоксиоцетна киселина, ацетохлор, хлорпикрин, дифлуфеникан, флуорпиримидол, флутоланил и спинозад во или врз одредени производи (CELEX бр. 32015R0603); Регулативата на Комисијата

(ЕУ) 2015/845 од 27 мај 2015 година за изменување на Анексите II и III од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од азоксистробин, хлорантрилипрол, циантранилипрол, дикамба, дифеноконазол, фенипроксимат, флудиксонил, глүфосинат-амониум, имазапик, имазапир, индоксакарб, исосафлутол, мандипропамид, пентхипирад, пропионазол, пириметанил, спиротетрамат и тринексапак во или врз одредени производи (CELEX бр. 32015R0845); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2015/846 од 28 мај 2015 година за изменување на Анексите II и III од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од ацетамиприд, аметоктрадин, амисулбром, бупиримат, клофентезин, етефон, етиримол, флуопиколоид, имазапик, пропамокарб, пироклостробин и тауфлувалинат во или врз одредени производи (CELEX бр. 32015R0846); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2015/868 од 26 мај 2015 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од 2,4,5-Т, барбан, бинапакрил, бромофос-етил, ламфелор (токсафен), хлорбуфан, хлороксурон, хлорозинат, DNOC, ди-алат, диносеб, динотерб, диоксатион, етилен оксид, фентин ацетат, фентин хидроксид, флусиклосурон, флуситринат, формотон, мекарбам, метакрифос, монолинурон, фенотрин, профам, пиразофос, квиналфос, резметрин, текназен и винклозолин во или врз одредени производи (CELEX бр. 32015R0868); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2015/896 од 11 јуни 2015 година за изменување на Анексот IV од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од *Trichoderma polysporum* сој IMI 206039, *Trichoderma asperellum* (претходно *T. harzianum*) соеви ICC012, T25 и TV1, *Trichoderma atroviride* (претходно *T. harzianum*) соеви IMI 206040 и T11, *Trichoderma harzianum* соеви T-22 и ITEM 908, *Trichoderma gamsii* (претходно *T. viride*) сој ICC080, *Trichoderma asperellum* (сој T34), *Trichoderma atroviride* сој I-1237, гераниол, тимол, сахароза, железо III сулфат, железо II сулфат и фолна киселина во или врз одредени производи (CELEX бр. 32015R0896); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2015/1040 од 30 јуни 2015 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од азоксистробин, диоксистробин, метоксифенозид, метрафенон, оксидиаргил и трибенулов во или врз одредени производи (CELEX бр. 32015R1040); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2015/1101 од 8 јули 2015 година за изменување на Анексите II и III од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од дифеноконазол, флуопиколоид, флуопирам, изопиразам и пендиметалин во или врз одредени производи (CELEX бр. 32015R1101); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2015/1200 од 22 јули 2015 година за изменување на Анексите II и III од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од амидосулфурон, фенхексамид, кресоксим-метил, тиаклоприд и трифлуксистробин во или врз одредени производи (CELEX бр. 32015R1200); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2015/1608 од 24 септември 2015 година за изменување на Анекс IV од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од капринска киселина, парафинско масло (CAS 64742-46-7), парафинско масло (CAS 72623-86-0), парафинско масло (CAS 8042-47-5), парафинско масло (CAS 97862-82-3), калциум полисулфид и уреа во или врз одредени производи (CELEX бр. 32015R1608); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2015/1910 од 21 октомври 2015 година за изменување на Анексите III и V од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од гуазатин ви или врз одредени производи (CELEX бр. 32015R1910); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2015/2075 од 18 ноември 2015 година за изменување на Анексите II и III од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од абамектин, десмедифам, дихлорпроп-Р, халоксифоп-Р, озиталин и фенмедифам во или врз одредени производи (CELEX бр. 32015R2075); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2016/1 од 3 декември 2015 година за изменување на Анексите II и III од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа од бифеназат, боскалид, циназофамид, циромазин, дазомет, дитиокарбамати, флуазифоп-Р, меланипирим, метрафенон, пиклорам, пропамокарб, пирдабен, пироксифенон, сулфоксафлор, тебуконазол, тебуфенпирад и тирам во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R0001); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2016/46 од 18 јануари 2016 година за изменување на Анекс III од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа од оксидиксил и спинеторам во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R0046); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2016/53 од 19 јануари 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од диетифенкарб, мезотрион, метосулам и пиримифос-метил во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R0053); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2016/60 од 19 јануари 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа на резидуи од хлорпирифос во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R0060); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2016/67 од 19 јануари 2016 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа на резидуи од аметоктрадин, хлороталонил, дифениламин, флониламид, флуазинам, флуоксастробин, халауоксифен-метил, пропамокарб, протиоконазол, тиаклоприд и трифлуксистробин во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R0067); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2016/75 од 21 јануари 2016 година за изменување на Анекс III од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа на резидуи од фосетил во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R0075); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2016/71 од 26 јануари 2016 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа на резидуи од 1-метилциклопропен, флониламид, флутринафол, индололисетна киселина, индололибутиринова киселина, петок-самид, пиримикарб, протиоконазол и тефлубензулон во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R0071); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2016/143 од 18 јануари 2016 година за изменување на Анекс IV од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со COS-OGA, церевизан, калциум хидроксид, лецитини, *Salix spp cortex*, оцет, фруктоза, *Pepino mosaic* сој на вирусот CH2 изолат 1906, *Verticillium albo-atrum* изолат WCS850 и *Bacillus amyloliquefaciens* subsp. *plantarum* сој D747 (CELEX бр. 32016R0143); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2016/156 од 18 јануари 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од boscalid, clothianidin, thiamethoxam, folpet and tolclofos-methyl во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R0156); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2016/439 од 23 март 2016 година за изменување на Анекс IV од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска *Cydia pomonella Granulovirus* (CpGV), калциум карбид, калиум јодид, натриум хидрогенкарбонат, рескалур и *Beauveria bassiana* сој ATCC 74040 и *Beauveria bassiana* сој GHA (CELEX бр. 32016R0439); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2016/440 од 23 март 2016 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од пестициди од атразин во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R0440); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2016/452 од 29 март 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулацијата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди од каптан, пропионазол и спирокамин во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R0452); Регулацијата на Комисијата (ЕУ) 2016/486 од 29 март 2016 година за изменување на

Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди од циазофамид, циклоксимид, дифлуорооцетна киселина, феноксикарб, флуметралин, флуопиколид, флупирадиурон, флукаспироксад, кресоксим-метил, мандестробин, меланипирим, металаксил-М, пендиметалин и тефлутрин во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R0486); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/567 од 6 април 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволените нивоа на резидуи од пестициди од хлорантранилипрол, дифлуметофен, ципродинил, диметоморф, дитиокарбамати, фенамидон, флуопирам, флутоланил, имазамокс, метрафенон, миклобутанил, пропиконазол, седаксан и спироциклофен во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R0567); Регулативата на Комисијата за спроведување (ЕУ) 2016/805 од 20 мај 2016 година за изменување на Анекс IV од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со *Streptomyces* K61 (претходно *S. griseoviridis*), *Candida oleophila* сој O, FEN 560 (познат и под називот грчка детелина или семе во прав од грчка детелина), метил деканоат (CAS 110-42-9), метил октаноат (CAS 111-11-5) и мешавина од терпеноиди QRD 460 (CELEX бр. 32016R0805); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1002 од 17 јуни 2016 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од AMTT, diquat, dodine, glufosinate и tritosulfuron во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R1002); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1003 од 17 јуни 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од abamectin, acequinocyl, acetamiprid, benzovindiflupyr, bromoxynil, fludioxonil, fluopicolide, fosetyl, meriquat, proquinazid, propamocarb, prohexadione и tebuconazole во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R1003); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1015 од 17 јуни 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од 1-нафтилацетамид, 1-нафтилацетатна киселина, хлоридазон, флаузифоп-Р, фуберидазол, мепикват и тралкоксимид во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R1015); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1016 од 17 јуни 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на етофумесат, етоксазол, фенамидон, флуоксастробин и флуртамон во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R1016); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1355 од 9 август 2016 година за изменување на Анекс II од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со тиаклоприд (CELEX бр. 32016R1355); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1726 од 27 септември 2016 година за изменување на Анекс IV од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со карвон, диамонинум фосфат, *Saccharomyces cerevisiae* сој LAS02 и сурутка (CELEX бр. 32016R1726); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1785 од 7 октомври 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од цимоксанил, фосфан и фосфид и натриум 5-нитрогванколат, натриум о-нитрофенолат и натриум р-нитрофенолат во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R1785); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1822 од 13 октомври 2016 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од аклонифен, делтаметрин, флаузинам, метомил, сулкотрион и тиодикарб во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R1822); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1866 од 17 октомври 2016 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од 3-децен-2-он, ацибензолар-S-метил и хексахлоробензен во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R1866); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2016/1902 од 27 октомври 2016 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од ацетамипирд, аметоктрадин, азоксистробин, дифлутрин, дифлуорооцетна киселина, диметоморф, фенпиразамин, флониокарид, флаузинам, флудиоксонил, флупирадиурон, флуотрифол, флукаспироксад, метконазол, прокиназид, протиоконазол, пирипроксифен, спироциклофен и трифлуксистробин во или врз одредени производи (CELEX бр. 32016R1902); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2017/170 од 30 јануари 2017 година за изменување на Анексите II, III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволеното ниво на резидуи од пестициди од бифентрин, карбетамида, цинидон-етил, фенпропиморф и трифлусулфурон во или врз одредени производи (CELEX бр. 32017R0170); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2017/171 од 30 јануари 2017 година за изменување на Анексите II, III и IV од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максимално дозволеното ниво на резидуи од пестициди од аминопиралид, азоксистробин, цијантранилипрол, цифлуфенамид, ципроконазол, диетифенкарб, дитиокарбамати, флаузифоп-Р, флуопирам, халоксифоп, изофетамид, металаксил, прохексадион, пропаквизафоп, пириметанил, *Trichoderma atroviride* сој SC1 и зоксамид во или врз одредени производи (CELEX бр. 32017R0171); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2017/405 од 8 март 2017 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од пестициди за сулфоксафлор во или врз одредени производи (CELEX бр. 32017R0405); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2017/623 од 30 март 2017 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од пестициди од ацекинацил, амитраз, кумафос, дифлуфеникан, флумеквин, метрибузин, перметрин, пироклостробин и стрептомицин во или врз одредени производи (CELEX бр. 32017R0623); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2017/624 од 30 март 2017 година за изменување на Анексите II и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од пестициди од бифеназат, даминозид и толилфлуанид во или врз одредени производи (CELEX бр. 32017R0624); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2017/626 од 31 март 2017 година за изменување на Анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од пестициди од ацетамипирд, сијантранилипрол, циперметрин, ципродинил, дифеноконазол, етефон, флуопирам, флуотрифол, флукаспироксад, имазапик, имазапир, ламбда-цихалотрин, мезотрион, профенофос, пропиконазол, пириметанил, спиротетрамат, тебуконазол, триазафос и трифлуксистробин во или врз одредени производи (CELEX бр. 32017R0626); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2017/671 од 7 април 2017 година за изменување на Анекс II од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од пестициди од клотинанидин и тиамотоксам во или врз одредени производи (CELEX бр. 32017R0671); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2017/983 од 9 јуни 2017 година за изменување на Анексите III и V од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од пестициди од трициклазол во или врз одредени производи (CELEX бр. 32017R0983); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2017/1016 од 14 јуни 2017 година за изменување на Анексите II, III и IV од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот Парламент и на Советот во врска со максималното дозволено ниво на резидуи од пестициди за бемзовиндифлуипир, хлорантранилипрол, делтаметрин, етофумезат, халоксифоп, *Periplo Mosaic Virus* нисковирулентен изолат VCI1, *Periplo Mosaic Virus* нисковирулентен изолат VXI, оксатипипролин, пентипирад, пироклостробин, спиротетрамат, сончогледово масло, толклофос-метил и тринексапак во или врз одредени производи (CELEX бр. 32017R1016); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2017/1135 од 23 јуни 2017 година со која се изменуваат

анексите II и III од Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на остатоци за диметоат и ометоат во или на одредени производи (CELEX бр. 32017R1135); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2017/1164 од 22 јуни 2017 година за изменување на Анексите II и III кон Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и на Советот во поглед на максималните нивоа на остатоци за акрилатрил, металаксил и тиабендазол во или на одредени производи (CELEX бр. 32017R1164); Регулативата на Комисијата (ЕУ) 2017/1777 од 29 септември 2017 година со која се изменуваат анексите II, III и IV кон Регулативата (ЕЗ) бр. 396/2005 на Европскиот парламент и Советот во врска со максималните нивоа на остатоци за вирус *Bacillus amyloliquefaciens* FZB24, вирус *Bacillus amyloliquefaciens* МБИ 600, глиен јаглен, дихлорпроп-П, етефон, етидиазол, флоникимид, флазифоп-П, водород пероксид, металендехид, пенконазол, спинеторам, тау-флувиланат и Уртица во или на одредени производи (CELEX бр. 32017R1777).

(*5) Правилникот за условите за ставање во промет на медицирана храна за животни, формата и содржината на ветеринарниот рецепт за медицирана храна за животни и начинот на негово издавање е усогласен со Директивата на Советот бр. 90/167/ЕК од 26 март 1990 со која се пропишуваат условите за подготовка, ставање во промет и употреба на медицирана храна за животни во Заедницата (CELEX бр. 31990L0167).

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**
497.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 235 став (2) и став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19), и член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 214/19), а во врска со Известување за настанати промени кај носител на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија, УП1 бр.07-236/12 од 24 јануари 2020 година на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЦИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, постапувајќи по службена должност, на седницата одржана на 3 февруари 2020 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЦИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје, издадена со Одлука УП1 бр. 07-236/12 од 30 ноември 2012 година, изменета со Одлука УП1 бр. 07-236/12 од 17 јануари 2017 година и изменета со Одлука УП1 бр. 07-236/12 од 3 април 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 152/12, 10/17 и 73/19), СЕ МЕНУВА по службена должност во врска со известување за настанати промени во називот и формата на Друштвото и заради усогласување со Законот за енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика, поради тоа се менува Прилог 1 во целост и е составен дел од оваа Одлука.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 07-236/12
3 февруари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЦИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр. 30 Скопје-Центар, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Трговија со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 30 ноември 2012 година

4. Датум на важење на лиценцата: 30 ноември 2022 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ТРГ-109-2012

6. Единствен матичен број: 6822380

7. Единствен даночен број: 4080012531832

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како трговија со електрична енергија во смисла на оваа лиценца, се смета купување на електрична енергија во Република Северна Македонија или странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот систем, операторот на електродистрибутивниот систем, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на електрична енергија, како и продажба во странство.

9. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Северна Македонија и странство.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен:

- на операторот на електропреносниот систем и операторот на пазарот на електрична енергија навремено да им ги доставува информациите за количините на електрична енергија и соодветните временски распореди од сите договори за купопродажба на електрична енергија, како и од договорите за прекугранични трансакции преку електропреносната мрежа во согласност со правилата за пазар на електрична енергија и правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети,

- во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија, за електричната енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, е должен да закупи доволен прекуграничен електропреносен и/или електродистрибутивен капацитет во согласност со Законот за енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика,

- да обезбеди доверливост на податоците и количините на испорачаната електрична енергија до потрошувачите,

- врз основа на мерењата за потрошената електрична енергија извршени од операторот на соодветниот систем, на своите потрошувачи им фактурира за испорачаната електрична енергија по договорената цена,

при што во фактурата за потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем го вклучува и надоместокот на електрична енергија од обновливи извори на енергија произведена од повластени производители кои користат повластена тарифа. Ако носителот на лиценцата има склучено договор со операторот на електродистрибутивниот систем во фактурата за испорачаната електрична енергија го вклучува и надоместокот за користење на електродистрибутивниот систем,

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно договорите за купопродажба на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци.

11. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавена и продадена количина на електрична енергија во текот на годината,

2. годишна завршна сметка со сите прилози,

3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.

12. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

13. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

498.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 235 став (2) и став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а во врска со Известување за настанати промени кај носител на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, УП1 бр.07-02/14 од 24 јануари 2020 година на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЦИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, постапувајќи по службена должност, на седницата одржана на 3 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги ЕНЕРЦИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје, издадена со Одлука УП1 бр. 07-02/14 од 10 февруари 2014 година, изменета со Одлука УП1 бр.07-02/14 од 17 јануари 2017 година и изменета со Одлука УП1 бр.07-02/14 од 3 април 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/14, 10/17 и 73/19), СЕ МЕНУВА по службена должност во врска со известување за настанати промени во називот и формата на Друштвото и заради усогласување со Законот за енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика, поради тоа се менува Прилог 1 во целост и е составен дел од оваа Одлука.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 07-02/14
3 февруари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги ЕНЕРЦИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС АД Скопје, со седиште на Булевар “Свети Климент Охридски” бр. 30 Скопје-Центар, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Снабдување со електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата: 10 февруари 2014 година

4. Датум на важење на лиценцата: 10 февруари 2024 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-СНАБ-155-2014

6. Единствен матичен број: 6822380

7. Единствен даночен број: 4080012531832

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

Како снабдување со електрична енергија во смисла на оваа лиценца, се смета набавување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и на други учесници на пазарот на електрична енергија согласно член 100 од Законот за енергетика.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Северна Македонија и странство.

11. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори,

- обезбеди од операторите соодветен преносен и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, правилата за пазар на електрична енергија, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи,

- им фактурира на своите потрошувачи надоместок за испорачаната електрична енергија по договорната цена како и надоместок за користење на пазарот на електрична енергија. Доколку снабдувачот има склуче-

но договор со операторот на дистрибутивниот систем, согласно членот 93 став (5) од Законот за енергетика, снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија и за ангажираната електрична моќност, извршени од соодветниот оператор на системот,

- работи во согласност со правилата за снабдување со електрична енергија и правилата за пазар на електричната енергија,

- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,

- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квалитет утврден во правилата за снабдување со електрична енергија,

- обезбеди недискриминаторен третман на сите потрошувачи, а особено за потрошувачите од оддалечените подрачја,

- ги објави на својата веб страница општите услови на своите договори за снабдување со електрична енергија за малите потрошувачи и домаќинствата,

- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и точни известувања за реалната потрошувачка и трошоците за електрична енергија, за да можат да управуваат со својата потрошувачка,

- овозможи промена на снабдувач на транспарентен и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошувачот, во рок не подолг од три недели од денот кога потрошувачот доставил барање за снабдување до новиот снабдувач со електрична енергија,

- обезбеди при секоја промена на снабдувач со електрична енергија, потрошувачот да добие конечно затворање на сметката во рок од шест недели од настанувањето на промената на снабдувачот,

- воспостави постапки за ефикасно решавање на приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена, вклучувајќи можност и за вонсудско решавање на спорови и обврска за враќање и/или компензација на средства кога е тоа оправдано,

- ги плати набавените количини на електрична енергија, како и резервираните капацитет и регулираните услуги од операторот на електропреносниот систем и/или операторите на електродистрибутивните системи,

- доставува до операторот на електропреносниот систем податоци за трансакциите и плановите за потрошувачка на електрична енергија за своите потрошувачи, неопходни за пресметка на дебалансите,

- ги објавува општите статистички податоци поврзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид заштитата на доверливоста,

- ги плати набавените количини на електрична енергија, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија,

- достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Северна Македонија,

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија,

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- ги почитува и да постапува согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

12. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавена и продадена количина на електрична енергија во текот на годината,
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.

13. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

499.

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 235 став (2) и став (3) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19) и член 21 став (1) точка 5) и член 49 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19 и 54/19), а во врска со Известување за настанати промени кај носител на лиценца за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија, УП1 бр.07-89/14 од 27 јануари 2020 година на Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, постапувајќи по службена должност, на седницата одржана на 3 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ПАУЕР ДООЕЛ Скопје, издадена со Одлука УП1 бр. 07-89/14 од 9 јули 2014 година и изменета со Одлука УП1 бр.07-89/14 од 8 февруари 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/14 и 15/17), СЕ МЕНУВА по службена должност во врска со известување за настанати промени во називот и седиштето на Друштвото и заради усогласување со Законот за енергетика и прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика, поради тоа се менува Прилог 1 во целост и е составен дел од оваа Одлука.

2. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 07-89/14
3 февруари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
СНАБДУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата

Друштво за трговија и услуги СОЛАРИС ПАУЕР
ДООЕЛ Скопје, со седиште на Булевар Илинден бр.100
А Скопје-Карпош, Република Северна Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата: Снабдување со електрична енергија**3. Датум на издавање на лиценцата: 9 јули 2014 година****4. Датум на важење на лиценцата: 9 јули 2024 година****5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-СНАБ-188-2014****6. Единствен матичен број: 6914896****7. Единствен даночен број: 4038013507890****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

Како снабдување со електрична енергија во смисла на оваа лиценца, се смета набавување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на потрошувачи, трговци, други снабдувачи, операторот на електропреносниот или операторите на електродистрибутивните системи како и на други учесници на пазарот на електрична енергија согласно член 100 од Законот за енергетика.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност снабдување со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши на целата територија на Република Северна Македонија и странство.

11. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори,
- обезбеди од операторите соодветен преносен и/или дистрибутивен капацитет во согласност со важечките тарифи, правилата за пазар на електрична енергија, мрежните правила за пренос и мрежните правила за дистрибуција за електричната енергија која се обврзал да ја испорака на своите потрошувачи,
- им фактурира на своите потрошувачи надоместок за испорачаната електрична енергија по договорната цена како и надоместок за користење на пазарот на електрична енергија. Доколку снабдувачот има склучено договор со операторот на дистрибутивниот систем, согласно членот 93 став (5) од Законот за енергетика, снабдувачот на електрична енергија на своите потрошувачи ќе им ги фактурира и надоместоците за користење на преносниот и/или дистрибутивниот систем. Фактурирањето се врши врз основа на мерењата за потрошената активна и/или реактивна електрична енергија и за ангажираната електрична моќност, извршени од соодветниот оператор на системот,
- работи во согласност со правилата за снабдување со електрична енергија и правилата за пазар на електричната енергија,
- ги исполни своите обврски кон потрошувачите во однос на сигурноста и обемот на снабдувањето,
- обезбеди за своите потрошувачи услуга со квалитет утврден во правилата за снабдување со електрична енергија,
- обезбеди недискриминаторен третман на сите потрошувачи, а особено за потрошувачите од оддалечените подрачја,
- ги објави на својата веб страница општите услови на своите договори за снабдување со електрична енергија за малите потрошувачи и домаќинствата,
- овозможи потрошувачите да добиваат редовни и точни известувања за реалната потрошувачка и трошоците за електрична енергија, за да можат да управуваат со својата потрошувачка,
- овозможи промена на снабдувач на транспарентен и недискриминаторен начин, без трошоци за потрошувачот, во рок не подолг од три недели од денот кога потрошувачот доставил барање за снабдување до новиот снабдувач со електрична енергија,
- обезбеди при секоја промена на снабдувач со електрична енергија, потрошувачот да добие конечно затворање на сметката во рок од шест недели од настанувањето на промената на снабдувачот,
- воспостави постапки за ефикасно решавање на приговорите на своите потрошувачи во рок од 60 дена, вклучувајќи можност и за вонсудско решавање на спорови и обврска за враќање и/или компензација на средства кога е тоа оправдано,
- ги плати набавените количини на електрична енергија, како и резервираниот капацитет и регулираните услуги од операторот на електропреносниот систем и/или операторите на електродистрибутивните системи,

- доставува до операторот на електропреносниот систем податоци за трансакциите и плановите за потрошувачка на електрична енергија за своите потрошувачи, неопходни за пресметка на дебалансите,

- ги објавува општите статистички податоци поврзани со неговите потрошувачи, земајќи ја предвид заштитата на доверливоста,

- ги плати набавените количини на електрична енергија, како и закупените капацитети и соодветните регулирани услуги од операторите на електропреносниот систем и/или на дистрибутивните системи и операторот на пазарот на електрична енергија,

- достави до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, по нејзино барање и во определен рок, информации и извештаи за своите трансакции и деловните активности што произлегуваат, завршуваат или поминуваат на територијата на Република Северна Македонија,

- обезбеди соодветен стручен кадар за вршење на енергетска дејност снабдување со електрична енергија,

- обезбеди соодветна компјутерска и телекомуникациска опрема за издавање и контрола на сметките и комуникација со потрошувачите,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- ги почитува и да постапува согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

12. Обврска за доставување на годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавена и продадена количина на електрична енергија во текот на годината,
2. годишна завршна сметка со сите прилози,
3. кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,
4. обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста.

13. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија.

14. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

15. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

500.

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 и член 43 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 16 и член 32 од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19 и 214/19), постапувајќи по Барањето за издавање на лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-10/20 од 22 јануари 2020 година на Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 3 февруари 2020 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје му се издава лиценца за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентра „МХЕЦ Ехлонец со реф.бр.51“.

2. Лиценцата за пробна работа за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија е утврдена во Прилог 1, којшто е составен дел на оваа Одлука.

3. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија согласно член 44 од Законот за енергетика ќе донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави потребна документација со која овој енергетски објект ќе биде ставен во употреба.

4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

УП1 бр. 12-10/20
3 февруари 2020 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Назив и седиште на носителот на лиценцата за пробна работа

Друштво за производство на електрична енергија МХЕЦ ЕХЛОЕЦ ДОО Скопје, со седиште на ул. Никола Парапунов бр.41 Скопје - Карпош, Република Северна Македонија

2. Енергетска дејност за која се издава лиценцата за пробна работа

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата за пробна работа: 3 февруари 2020 година

4. Датум на важење на лиценцата за пробна работа: 3 ноември 2020 година

5. Евидентен број на издадената лиценца: ЕЕ-ПРОИЗ-409-2020

6. Единствен матичен број: 6975690

7. Единствен даночен број: 4057014526303

8. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Енергетската дејност производство на електрична енергија, ќе се врши во хидроелектроцентра „МХЕЦ Ехлоец со реф.бр.51“ со податоци наведени во Прилог 2, којшто е составен дел на оваа лиценца за пробна работа.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата за пробна работа, енергетската дејност производство на електрична енергија ќе ја врши во хидроелектроцентра „МХЕЦ Ехлоец со реф.бр.51“ во општина Кичево.

10. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- постапува согласно член 70 од Законот за енергетика,

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во електродистрибутивниот систем,

- им ги обезбеди на операторот на електропреносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, операторот на електродистрибутивниот систем, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија,

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до операторот на електродистрибутивниот систем, во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија,

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за начинот и постапката за следење на функционирањето на пазарите на енергија,

- доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност,

- да води одвоено сметководство за секоја поединечна енергетска дејност што ја врши или други дејности кои ги извршува,

- ги почитува и да постапува согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Правилата за балансирање, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, како и согласно правилниците и другите прописи кои ги донесува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија врз основа на Законот за енергетика,

- овозможи непосреден увид по барање на Регулаторната комисија за енергетика, во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци,

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Северна Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста производство на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа.

11. Обврска за доставување на Годишен извештај за работењето

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија најдоцна до 31 март во тековната година да достави Годишен извештај за работењето, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година.

Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината,

2) годишна завршна сметка со сите прилози,

3) преземени мерки во текот на извештајната година за:

- заштита на објектите и опремата од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,

- безбедност и здравје при работа,

- кадровска екипираност, обука и стручно усовршување на вработените,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- извршување на мониторинг на работењето,

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба,

4) извршување на годишната програма за ремонти,

5) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година,

6) извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

12. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

13. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

14. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерењето на произведената, односно испорачаната електрична енергија во електродистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место на начин и постапка утврдени согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

15. Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Менување, продолжување, пренос, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

16. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Ако носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци.

Прилог 2**Податоци за хидроелектроцентрала**

1. Име на хидроелектроцентрала: „МХЕЦ Ехлоец со реф.бр.51“,

2. Општи податоци:

- година на почеток на градба: 2018 година

- година на завршување на градба: 2020 година

3. податоци за турбина:

- тип: хоризонтална Пелтон

- нето пад: 190,89 m

- номинален проток: 0,5 m³/s

- број на вртежи: 750 rpm

- максимална моќност: 844 kW

4. податоци за генератор:

- тип: Синхрон

- производител: Marelli Motori, Италија

- вратило: хоризонтално

- работен напон: 0,4kV

- фреквенција: 50 Hz

- број на вртежи: 750 rpm

- номинална моќност: 940 kVA

- фактор на моќност: 0.85

5. податоци за трансформатор:

- тип: енергетски трансформатор

- производител: TESAR, Италија

- работен напон: 0.4/10.5(21) kV/kV

- моќност: 1000 kVA

- фреквенција: 50 Hz



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019026